


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. **20** - бр. 4
август 2013

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **20** - бр. 4
август 2013

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 20 бр.4, август 2013

©2013

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачот

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

I Службени Објави

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1 – 216

ПАТЕНТИ

..... 2 – 20

Прегледи

..... 17 – 20

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 21 – 59

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 21 – 48

Прегледи

..... 47 – 48

Индустриски Дизајн

..... 49 – 59

Прегледи

..... 59

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 60 – 216

Пријави на Трговски Марки

..... 60 – 120

Прегледи

..... 100 – 120

Трговски Марки

..... 121 – 216

Прегледи

..... 201 – 212

Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок

..... 212 – 216

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,
број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 25/00**

(11) **4752** (13) T1
(21) **2012/412** (22) 09/11/2012
(45) 31/08/2013

(30)

(96) 08/12/2009 EP09795842.5

(97) 31/10/2012 EP2379557

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BURKHOLDER, Timothy, Paul; CLAYTON, Joshua, Ryan and MA, Liandong**

(54) **АМИНО ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЕ**

(57) 1 3-(4-хлоро-2-флуоробензил)-2-метил-N-(5-метил-1H-пиразол-3-ил)-8-(морфолинометил)имидазо[1,2-b]пиридазин-6-амин, или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 38/17, 38/20, A 61P 19/02, 19/06**

(11) **4757** (13) T1
(21) **2012/413** (22) 08/11/2012
(45) 31/08/2013

(30) 0853385P 20/10/2006 US

(96) 19/10/2007 EP07839723.9

(97) 08/08/2012 EP2124997

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) **VICARY, Catherine and MELLIS, Scott**

(54) **"УПОТРЕБА НА IL-1 АНТАГОНИСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГИХТ И ПСЕУДОГИХТ"**

(57) 1 Употреба на интерлеукин 1 (IL-1) антагонист во производството на лек за лекување, инхибиција или подобрување на метаболичко ревматско нарушувања на хиперурикемија, при што IL-1 антагонист е фузионирачки протеин што се состои од IL-1 сврзувачки дел од екстрацелуларниот домен на човечкиот IL-1RAcP, IL-1 сврзувачки дел од екстрацелуларниот домен на човечките IL-1R1 и мултимеризирачка компонента, а метаболичкото нарушувања е ревматски гихт.

има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12**

(11) **4756** (13) T1
(21) **2012/470** (22) 13/12/2012
(45) 31/08/2013

(30) 0910692 20/06/2009 GB

(96) 21/06/2010 EP10728525.6

(97) 19/09/2012 EP2367791

(73) **Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.**

5 Basel Street P.O.Box 3190 49131 Petah Tiqva, IL

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **COSTI, Sonia; KHAN, Mubeen; GHARPURE, Milind; PANDEY, Anand, Kumar; YADAY, Roop Singh; PATIL, Pramod Vittal; LAD, Sachin and PATLE, Girish**

(54) **ЕРИНДОПРИЛ ТОЗИЛАТ**

(57) 1 Периндоприл тозилат сол.

има уште 8 патентни барања.



Настр 1

(

51) A 61K 9/46, 31/58

(11) 4750

(13) T1

(21) 2013/31

(22) 31/01/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0013091 21/07/2008 EP

(96) 02/07/2009 EP09800023.5

(97) 09/01/2013 EP2306988

(73) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr.5 79041 Freiburg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WILHELM, Rudolf and PROLS, Markus

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ**

(57) 1 Шумлива таблета којашто содржи будесонид за формулацијата за раствор за испирање на уста којашто може да биде орално администрирана за употреба во лекување на воспалителни промени на горен дигестивен тракт.

има уште 9 патентни барања.



(51) **A 47B 49/00, B 65G 17/32, 35/08**(11) **4751**

(13) T1

(21) **2013/32**

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0058943 22/12/2008 FR

(96) 09/12/2009 EP09801515.9

(97) 07/11/2012 EP2379430

(73) **Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick**

**Tour Totem 57 Quai de Grenelle 75015 Paris,
FR and 53 bis avenue Gabriel Peri 94100 Sain-
Maur Des Fosses, FR**


(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick**(54) **ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ЗА ШИШИЊА**

(57) 1 Подвижната лента која се состои од
плоча (20) со затворена лента (3) вдоль која

шишенцата (10) континуирано се водат до
држачите кои се така поставени за да бидат во
слободен контакт цел да се формира
континуиран проток низ лентата (3), секој држач
се состои од хоризонтална потисна плоча (72)
на која се поврзани поголем број на вертикални
лопатки (74а, 75а) кои формираат прстен и
можат да се движат еластично настрана од
ротационата оска на плочата, нејзината
внатрешна површина е наменета за носење кон
периферијата на шишенцето (10) назначена со
тоа што надворешната и внатрешната површина
на сечилата (74а, 75а) од држачите на
шишенцата се рамни во местото на кое се
спојуваат (референца А) со плочата.
има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 38/31, A 61P 3/08**(11) **4744**

(13) T1

(21) **2013/33**

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 08159918 08/07/2008 EP

(96) 07/07/2009 EP09793940.9

(97) 05/12/2012 EP2310042

(73) **Novartis AG****Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **SCHMID, Herbert**


(54) **УПОТРЕБА НА ПАСИРЕОТИД ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ЕНДОГЕНА**

ХИПЕРИНСУЛИНЕМИЧНА ХИПОГЛИКЕМИЈА

(57) 1 Пасиреотид или негова фармацевтски
прифатлива сол за употреба во третманот или
спречувањето на ендогена хиперинсулинемична

хипогликемија назначено со тоа, што ендогената предизвикана од инсулином.
хиперинсулинемична хипогликемија не е има уште 7 патентни барања.

Навигација:



(51) A 01N 25/04, 43/38

(11) 4745

(13) T1

(21) 2013/34

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 08151880 25/02/2008 EP

(96) 17/02/2009 EP09715753.1

(97) 26/12/2012 EP2257156


(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) VERMEER, Ronald; EBERHARD, Manuela
and KUNNHOLD, Jurgен

(54) КОЦЕНТРИРАНИ СУСПЕНЗИИ НА БАЗА
НА МАСЛО

(57) 1 Концентрирани суспензии на база на
масло, назначени со тоа, што содржат
- барем едно соединение, тврдо на собна
температура, со формулата (I)

во кое што

X претставува халоген, алкил, алкокси,
халоалкил, халоалкокси или циано,

W, Y и Z независно едно од друго претставуваат
водород, халоген, алкил, алкокси, халоалкил,
халоалкокси или циано,


A претставува водород, во секој случај
дополнително халоген-супституиран алкил,
алкоксиалкил, заситен, дополнително
супституиран циклоалкил во кој што
дополнително барем еден прстенест атом е
заменет од хетероатом,

B претставува водород или алкил, или

A и B заедно со јаглеродниот атом на кој тие се
прикачени претставуваат заситен или незаситен,
несупституиран или супституиран циклус што
дополнително содржи барем еден хетероатом,

D претставува NH или кислород,

G претставува водород (a) или претставува една
од групите




во кои што

E претставува метален јон или амониумов јон,
 L претставува кислород или сулфур,
 M претставува кислород или сулфур,
 R¹ претставува во секој случај дополнително халоген-супституиран алкил, алкенил, алкоксиалкил, алкилтиоалкил, полиалкоксиалкил или дополнително халоген-, алкил- или алкокси-супституиран циклоалкил што може да биде прекинат од барем еден хетероатом, во секој случај дополнително супституиран фенил, фенилалкил, хетарил, феноксиалкил или хетарилоксиалкил,
 R² претставува во секој случај дополнително халоген-супституиран алкил, алкенил, алкоксиалкил, полиалкоксиалкил или претставува во секој случај дополнително супституиран циклоалкил, фенил или бензил,
 R³ претставува дополнително халоген-супституиран алкил или дополнително супституиран фенил,
 R⁴ и R⁵ независно едно од друго претставуваат во секој случај дополнително халоген-супституиран алкил, алкокси, алкиламино, диалкиламино, алкилтио, алкенилтио, циклоалкилтио или претставува во секој случај дополнително супституиран фенил, бензил, фенокси или фенилтио и
 R⁶ и R⁷ независно едно од друго претставуваат водород, во секој случај дополнително халоген-супституиран алкил, циклоалкил, алкенил, алкокси, алкоксиалкил, претставува дополнително супституиран фенил, претставува дополнително супституиран бензил или заедно

со азотниот атом на кој што тие се прикачени претставуваат дополнително супституиран прстен што е дополнително прекинат од кислород или сулфур

- барем едно средство за пенетрирање со формулата (II)




во кое што

R⁸ претставува алкил со праволиниски или разгранет ланец што има до 20 јаглеродни атоми,

R⁹ претставува H, метил, етил, n-пропил, изопропил, n-бутил, изобутил, t-бутил, n-пентил или n-хексил,

EO претставува CH₂-CH₂-O-,

PO претставува



p претставува број од 4 до 8 и

q претставува број од 6 до 10,

- барем едно растително масло,

- барем еден нејонски сурфактанс одбран од групата составена од

- полиетилен оксид полипропилен оксид 4-бутоксидутил етер,

- полиетилен гликол етери од алкохоли со праволиниски ланец,

- продукти од реакцијата на масни киселини со етилен оксид и

- мешавини од овие гореспоменати сурфактанси и/или

- барем еден анјонски сурфактанс.

има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 9/127, 38/18, 47/18, C 07K 14/51

(11) 4746

(13) T1

(21) 2013/35

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 06021093 06/10/2006 EP

(96) 05/10/2007 EP07818735.8

(97) 23/01/2013 EP2081551

(73) Scil Technology GmbH

Fraunhoferstrasse 15 82152 Martinsried, DE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HELLERBRAND, Klaus; SCHUETZ, Andreas
and SIGL, Rainer

(54) **ФОРМИРАЊЕ НА СУШЕНА
РЕКОНСТРУИРАНА ВЕЗИКУЛА ЗА**

ФАРМАЦЕВТСКА ПРИМЕНА


(57) 1 Сув фармацевтски состав кој што содржи дехидриран активен агенс кој што содржи везикули кои што содржат

- 15 а) најмалку еден липид,
б) најмалку еден активен агенс,

ц) агенс кој ја подобрува фузијата, при што агенсот кој ја подобрува фузијата е алкална аминокиселина селектирана од аргинин, хистидин, лизин или цитрулин, и
д) нема агенс за стабилизирање на мембраната,

при што рехидрацијата на сувиот фармацевтски состав со воден раствор резултира во формирање на мулиламеларни липозоми кои што имаат просечен липозомален дијаметар од повеќе од 1 μm , кои липозоми го покриваат активниот агенс.

има уште 13 патентни барања.



(51) **A 61K 39/395**

(11) **4747**

(13) T1

(21) **2013/36**

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 353509 P 01/02/2002 US

(96) 30/01/2003 EP10011810.8

(97) 19/12/2012 EP2311869

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) De Waal Malefyt, Rene; Liu, Yong-Yun;
Nagalakshmi, Marehalli, L.; Watanebe, Norihiko;
Soumelis, Vassili and Yuan, Wei

(54) **УПОТРЕБА НА РЕАГЕНСИ ПОВРЗАНИ СО
ЦИТОКИНИ НА ЦИЦАЧИ**

(57) 1 Антагонист на TSLP/IL-50 (НИЗА ИД БР:1) или TSLP/IL-50R (НИЗА ИД БР:2, 3) за употреба при третирање на астма или atopичен дерматит; при што антагонистот е антитело или дел од него кој што специфично ги врзува TSLP/IL-50 (НИЗА ИД БР:1) или TSLP/IL-50R (НИЗА ИД БР:2, 3); и при што антагонистот го спречува производството на Т-клетки на IL-4, IL-5, IL-13 и TNF α .

има уште 0 патентни барања.

(51) **C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 31/4184, A 61P 31/12, C 07D 413/14**

(11) **4748**

(13) T1

(21) **2013/37**

(22) 01/02/2013

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 09/02/2010 EP10704290.5

(97) 16/01/2013 EP2398794

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton NJ 08543-4000, US



(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KADOW, John, F.; LAVOIE, Rico; BELEMA, Makonen; GOOD, Andrew C.; LOPEZ, Omar D.; ROMINE, Jeffrey Lee; SNYDER, Lawrence B.; ST. LAURENT, Denis R.; HAMANN, Lawrence G.; BENDER, John A. and KAPUR, Jayne

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ВИРУСОТ НА ХЕПАТИТ Ц**

(57) 1 Соединение со Формула (I)




секој R^2 е независно селектиран од алкил и хало;
секој R^3 е независно селектиран од водород и -C(O) R^7 ;
 R^4 е алкил;

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што

секој m е независно 0 или 1;

секој n е независно 0 или 1;

L е врска или е селектиран од



и



при што секоја група е приближена со својот лев крај закачен за бензимидазол и својот десен крај закачен за R^1 ;

R^1 е селектиран од

R^5 и R^6 се независно селектирани од водород, алкил, цијаноалкил, и хало, или R^5 и R^6 , заедно со јаглеродните атоми за кои тоа се закачени, формираат шест- или седумчлен прстен кој што незадолжително содржи еден хетероатом

селектиран од азот и кислород и незадолжително содржи една дополнителна двојна врска; и
секој R_7 е независно селектиран од алкокси, алкил, арилалкокси, арилалкил, циклоалкил,

(циклоалкил)алкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, (NR^cR^d) алкенил, и (NR^cR^d) алкил
има уште 26 патентни барања.

(51) **A 61K 31/445, 31/21, 31/405**

(11) **4749** (13) T1

(21) **2013/38** (22) 04/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 550915 P 05/03/2004 US

(96) 07/03/2005 EP05724887.4

(97) 21/11/2012 EP1725234

(73) **The Trustees of The University of Pennsylvania**

Philadelphia, Pennsylvania 19104-6283, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RADER, Daniel, J.

(54) **МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА ИЛИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА И ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЈА СО ИСТОВРЕМЕНО СВЕДУВАЊЕ НА МИНИМУМ НА НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА**

(57) 1 Употреба на МТР инхибитор во производството на лек за третирање на субјект кој што страда од заболување поврзано со хиперлипидемија и / или хиперхолестеролемија, при што споменатото третирање опфаќа давање на начин од најмалку три чекори, со зголемување на дозите на споменатиот МТР инхибитор на споменатиот субјект.
има уште 29 патентни барања.

(51) **B 29C 70/70, B 60C 15/028, 17/04, 17/06**

(11) **4753** (13) T1

(21) **2013/40** (22) 05/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0003320 13/06/2008 FR

(96) 08/06/2009 EP09761880.5

(97) 07/11/2012 EP2300220

(73) **Hutchinson**

2,rue Balzac 75008 Paris, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Marsaly, Olivier; Pelletier, Bruno; MATHIEU, Sebastien and AUVRAY, Stephane


(54) **УРЕД ПРОТИВ ИЗДИШУВАЊЕ НА ГУМА КАЈ МОТОРНО ВОЗИЛО, МОНТАЖЕН УРЕД КОЈ ГО ИНКОРПОРИРА ИСТИОТ И ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА ИСТИОТ**

(57) 1 Уред против издишување на гума (30, 130, 230) наменет за вметнување во монтажен склоп без внатрешна гума (1) кај моторно возило, којшто содржи обрач на тркалото (10) со множество на блокови (10а и 10б) и обвивка на гума (20) којашто содржи рабови (21 и 22) монтирани наспроти прирабниците (12 и 13) на обрачот, уредот содржи:

- кружна потпорна структура (30, 130, 230) наменета за монтажа околу обрачот така да биде потпора на обвивката при пад на притисокот при издишување на гумата во внатрешноста на монтажниот склоп, и којшто содржи зајакнување (34 до 634), и

- средства (31 и 32) за затворање на рабовите наспроти ивиците на обрачот коишто се наменети да ја поврзат потпорната структура кон рабовите, се карактеризира со тоа што содржи аксијален појас (34 до 634) кој има најмалку еден пар спротивни краеви (34а и 34б до 634а и 634б) одвоени со аксијален поврзувачки процеп (34ц до 634ц) и поврзани меѓусебно со заменливи средства за поврзување (35, 135, 235, 535, 635, 36, 536, 636) за прицврстување на каишот, споменатата потпорна структура е раздвоена радијално во линија со споменатиот или секој процеп така да му се дозволи на уредот да биде рачно монтиран во внатрешноста на обвивката со постапно вметнување на споменатата обвивка во споменатата структура којашто е привремено

лишена од споменатите средства за има уште 14 патентни барања.
поврзување.



(51) **A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61K 31/5377, C 07D 471/04**

(11) **4741**

(13) T1

(21) **2013/42**

(22) 08/02/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20070109555 04/06/2007 EP and

20070896284P 22/03/2007 US

(96) 20/03/2008 EP08718102.0

(97) 12/12/2012 EP2139477

(73) **GENKYOTEX SA**

16 Chemin des Aulx 1228 Plan-les-Ouates, CH

(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(72) PAGE, Patrick; ORCHARD, Mike; FIORASO-CARTIER, Laetitia and MOTTIRONI, Bianca,

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛО ПИРИДИН**

КАКО ИНХИБИТОРИ НА НАДПХ ОКСИДАЗА

(57) 1 Пиразоло пиридин дериват, според Формула (I):

кадешто Г1 е селектиран од X, по избор заменет со Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 алкил и по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил; Г2 е селектиран од X, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкинил, по избор заменет арил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор

заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет С3-С8-циклоалкил, по избор заменет хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г3 е селектиран од X, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкинил, по избор заменет арил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г4 е селектиран од X, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкинил, арил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6

алкенил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г5 е селектиран од X, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкинил, по избор заменет арил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет

хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; како и фармацевтски прифатени соли кои произлегуваат од нив, за употреба како лекови, при што терминот "заменети" се однесува на групи заменети со субститутите од 1 до 5, избрани од група составена од "алкил", "алкенил", "алкинил", "Ц3-Ц8-циклоалкил", "хетероциклоалкил" "алкил арил" "алкил хетероарил", "алкил циклоалкил", "алкил хетероциклоалкил", "амино", "аминосулфонил", "амониум", "ацил амино", "амино карбонил", "арил", "хетероарил", "сулфинил", "сулфонил", "алкокси", "алкокси карбонил", "карбамат", "сулфанил", "халоген", трихалометил, циано, хидрокси, меркапто и нитро. има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61P 11/06, A 61K 31/44, 31/495, 9/72, A 61P 11/08**

(11) **4758** (13) T1
(21) **2013/55** (22) 20/02/2013
(45) 31/08/2013

(30)

(96) 25/02/2003 EP07112823.5

(97) 05/12/2012 EP1849468

(73) **Takeda GmbH**

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **BEUME, Rolf; WOLLIN, Stefan-Lutz;**
WEIMAR, Christian and BUNDSCHUH, Daniela

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО СОДРЖИ РОФЛУМИЛАСТ И ЛЕВОЦЕТИРИЗИН**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи, во мешавина, 3-Циклопропилметокси-4-дифлуорометокси-N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-бензамид [INN: ROFLUMILAST], негова фармацевтски прифатлива сол, солват или N-оксид, или солват на негова сол или N-оксид, и [2-[4-[(R)-p-хлоро-алфа-фенилбензил)-1-пиперазинил]етокси]-оцетна киселина [INN: LEVOCETIRIZINE] или негов фармацевтски прифатлив дериват. има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 31/573, 9/28, A 61P 19/02**

(11) **4754** (13) T1
(21) **2013/57** (22) 21/02/2013
(45) 31/08/2013

(30)

(96) 03/08/2007 EP07801510.4

(97) 28/11/2012 EP2049123

(73) **Horizon Pharma AG**

Kagenstrasse 17 4153 Reinach, CH


(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) **SCHAFFLER, Achim**

(54) **ТРЕТМАН НА РЕВМАТСКО ЗАБОЛУВАЊЕ СО ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ГЛУКОКОРТИКОИД**

(57) 1 Глукокортикоид содржан во дозиращка форма за одложено ослободување за употреба кај третман на пациент што страда од знаци и симптоми на основни ревматски заболувања

и/или остеоартритис, кадешто споменатиот третман се дава еднаш дневно најмалку две недели. има уште 17 патентни барања.



(51) A 61B 17/68, 17/72, 17/88

(11) 4755

(13) T1

(21) 2013/58

(22) 21/02/2013

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 27/03/2009 EP09156438.5

(97) 05/12/2012 EP2116204

(73) H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG.

Elsper Strasse 36 57368 Lennestadt, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје


(72) Labitzke, Reiner, Prof.Dr.

(54) НАПРАВА ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ

ДЛАБОКИ КРШЕНИЦИ НА КОСКИ

(57) 1 Направа за стабилизирање долги тубуларни фрактури на коски, кои содржат

елемент за стабилизирање, кој е дизајниран како спирална шипка која може да се внесе во празнината на тубуларната коска и е зашрафена во коскената срж; на барем едната страна, овој стабилизирачки елемент има направа таква што се употребува најкрута спирална шипка (10) која има спирална форма, која има вертикална еластичност на федерот поставен високо, во рамки од 1000-6000 N/mm, со што нема вистинска промена на должината l во надолжна насока на спиралната шипка, карактеристична по тоа што спиралната шипка има должина од 250 до 300 mm и е погодна да се ориентира во надолжна насока на оската на коската, и дијаметарот на спиралната шипка е прилагоден на големината на медуларниот простор. има уште 8 патентни барања.


(51) **C 07D 213/64**

(11) **4742**

(21) **2013/146**

(13) T1

(22) 24/04/2013

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 05/07/2005 EP05758232.2

(97) 30/01/2013 EP1764361

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd**
6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) OMAE, Takao; ITO, Koichi; ARIMOTO, Itaru; NAGATO, Satoshi; SUGAYA, Yukiko; URAWA, Yoshio and NAKA, Hiroyuki

(54) **КРИСТАЛ НА 1,2-ДИГИДРОПИРИДИН СОЕДИНЕНИЕ И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО**

(57) 1 Кристал на 3-(2-цианофенил)-5-(2-пиридил)-1-фенил-1,2-дигидропиридин-2-он хидрат што има врв на прекршување под агол на прекршување ($2\text{и} \pm 0.2^\circ$) од 8.7° во прекршување на X-зраците врз прашок. има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 217/02, A 61K 31/472, 31/4725, 31/496, 31/5377, A 61P 25/00, 3/04, 3/10, C 07D 217/04, 217/06, 401/12, 405/06, 409/06**

(11) **4743**

(21) **2013/148**

(13) T1

(22) 24/04/2013

(45) 31/08/2013

(96) 24/05/2005 EP05772938.6

(97) 27/02/2013 EP1753725

(73) **SANOFI**
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) DIAZ MARTIN, Juan Antonio and JIMENEZ BARGUENO, Maria Dolores

(54) **ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИН СУЛФОНАМИД, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формулата (I):

каде што:

n може да претставува вредност од 1 до 6;

-(C)n- претставува C1-6 алкилиденска група која може да биде супституирана со 1 до 4

супституенти одбрани од атом на халоген, како и хидроксилна, нитро, цијано, amino, C1-3 моноалкиламино, C2-6 диалкиламино или C1-3 алкокси група;

R1 претставува:

" атом на водород;

" C1-6 алкилна група;

R2 претставува:

" атом на водород;

" C1-6 алкилна или C3-6 циклоалкилна група која може да биде супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани од атом на халоген, хидроксилна, нитро, цијано, amino, C1-3 моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-2 перхалоалкилна, C1-3 халоалкилна, C1-3 алкокси или C3-6 циклоалкилна група, моноцикличен хетероарил како, на пример, тиенил, фурил или пиролил, или арил како, на пример, фенил или нафтил; при што наведениот арил може да биде супституиран со 1 до 4 супституенти одбрани од атом на халоген, хидроксилна, нитро, цијано, amino, C1-3 моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-3 алкилна, C1-2 перхалоалкилна, C1-3 халоалкилна или C1-3 алкокси група, или C1-3 алкилидендиокси група;

B претставува:

" NR3R4, каде што:

R3 и R4, независно еден од друг, претставуваат C1-6 алкилна група, или атом на водород; или

R3 и R4 заедно претставуваат C1-6 алкилиденска група, C2-8 алкенилиденска

група, C1-3 алкилиден-O-C1-3 алкилиденска група, или C1-3 алкилиден-N(R5)-C1-3 алкилиденска група, каде што R5 претставува атом на водород, или C1-3 алкилна или C1-6 алкилкарбонилна група, при што е можно наведените C1-3 алкилна и C1-6 алкилкарбонилна група да бидат супституирани со атом на халоген, или хидроксилна, C1-3 алкокси, нитро, цијано или amino група; или

" aminoциклик којшто е поврзан преку јаглероден атом со групата -NR1-(C)n-, одбран од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин и морфолин;

при што наведените групи R3 и R4, како и наведениот aminoциклик, може да бидат супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани од фенил, бензил, атом на халоген, како и хидроксилна, нитро, цијано, amino, C1-3 моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-3 алкилна или C1-3 алкокси група; а азотниот атом може да биде супституиран со C1-3 алкил, во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват, со исклучок на соединението во коешто R1 и R2 претставуваат атоми на водород, B претставува диметиламино група, а -(C)n- претставува етилиденска група.

има уште 7 патентни барања.

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	13
8C07D487/04	8C07D487/04	4752	A1
8A61K31/5025	8C07D487/04	4752	A1
8A61P25/00	8C07D487/04	4752	A1
8A61K38/17	8A61K38/17	4757	A1
8A61K38/20	8A61K38/17	4757	A1
8A61P19/06	8A61K38/17	4757	A1
8A61P19/02	8A61K38/17	4757	A1
8C07D209/42	8C07D209/42	4756	A1
8A61K31/404	8C07D209/42	4756	A1
8A61P9/12	8C07D209/42	4756	A1
8A61K9/46	8A61K9/46	4750	A1
8A61K31/58	8A61K9/46	4750	A1
8A47B49/00	8A47B49/00	4751	A1
8B65G35/08	8A47B49/00	4751	A1
8B65G17/32	8A47B49/00	4751	A1
8A61K38/31	8A61K38/31	4744	A1
8A61P3/08	8A61K38/31	4744	A1
8A01N25/04	8A01N25/04	4745	A1
8A01N43/38	8A01N25/04	4745	A1
8A61K9/127	8A61K9/127	4746	A1
8A61K47/18	8A61K9/127	4746	A1
8C07K14/51	8A61K9/127	4746	A1
8A61K38/18	8A61K9/127	4746	A1
8A61K39/395	8A61K39/395	4747	A1
8C07D403/14	8C07D403/14	4748	A1
8A61K31/4184	8C07D403/14	4748	A1
8A61K31/4178	8C07D403/14	4748	A1
8A61P31/12	8C07D403/14	4748	A1
8C07D413/14	8C07D403/14	4748	A1
8A61K31/445	8A61K31/445	4749	A1
8A61K31/405	8A61K31/445	4749	A1
8A61K31/21	8A61K31/445	4749	A1
8B29C70/70	8B29C70/70	4753	A1
8B60C15/028	8B29C70/70	4753	A1
8B60C17/04	8B29C70/70	4753	A1
8B60C17/06	8B29C70/70	4753	A1

8A61K31/437	8A61K31/437	4741	A1
8A61K31/5377	8A61K31/437	4741	A1
8A61P35/00	8A61K31/437	4741	A1
8C07D471/04	8A61K31/437	4741	A1
8A61P11/06	8A61P11/06	4758	A1
8A61P11/08	8A61P11/06	4758	A1
8A61K9/72	8A61P11/06	4758	A1
8A61K31/44	8A61P11/06	4758	A1
8A61K31/495	8A61P11/06	4758	A1
8A61K31/573	8A61K31/573	4754	A1
8A61K9/28	8A61K31/573	4754	A1
8A61P19/02	8A61K31/573	4754	A1
8A61B17/68	8A61B17/68	4755	A1
8A61B17/72	8A61B17/68	4755	A1
8A61B17/88	8A61B17/68	4755	A1
8C07D213/64	8C07D213/64	4742	A1
8C07D217/02	8C07D217/02	4743	A1
8C07D217/04	8C07D217/02	4743	A1
8C07D217/06	8C07D217/02	4743	A1
8C07D401/12	8C07D217/02	4743	A1
8C07D405/06	8C07D217/02	4743	A1
8C07D409/06	8C07D217/02	4743	A1
8A61K31/4725	8C07D217/02	4743	A1
8A61K31/472	8C07D217/02	4743	A1
8A61K31/496	8C07D217/02	4743	A1
8A61K31/5377	8C07D217/02	4743	A1
8A61P3/04	8C07D217/02	4743	A1
8A61P3/10	8C07D217/02	4743	A1
8A61P25/00	8C07D217/02	4743	A1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01N 25/04, 43/38	4745	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 31/4184, A 61P 31/12, C 07D 413/14	4748	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/46, 31/58	4750	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd	C 07D 213/64	4742	T1

Eli Lilly and Company	C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 25/00	4752	T1
GENKYOTEX SA	A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61K 31/5377, C 07D 471/04	4741	T1
H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG.	A 61B 17/68, 17/72, 17/88	4755	T1
Horizon Pharma AG	A 61K 31/573, 9/28, A 61P 19/02	4754	T1
Hutchinson	B 29C 70/70, B 60C 15/028, 17/04, 17/06	4753	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 39/395	4747	T1
Novartis AG	A 61K 38/31, A 61P 3/08	4744	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/17, 38/20, A 61P 19/02, 19/06	4757	T1
SANOFI	C 07D 217/02, A 61K 31/472, 31/4725, 31/496, 31/5377, A 61P 25/00, 3/04, 3/10, C 07D 217/04, 217/06, 401/12, 405/06, 409/06	4743	T1
Scil Technology GmbH	A 61K 9/127, 38/18, 47/18, C 07K 14/51	4746	T1
Takeda GmbH	A 61P 11/06, A 61K 31/44, 31/495, 9/72, A 61P 11/08	4758	T1
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.	C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12	4756	T1
The Trustees of The University of Pennsylvania	A 61K 31/445, 31/21, 31/405	4749	T1
Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick	A 47B 49/00, B 65G 17/32, 35/08	4751	T1

(51) F 24J 2/48, C 09K 2/00

(11) 3094

(13) A1

(21) 2007/153

(22) 02/05/2007

(45) 31/08/2013

(30) 20070153 02/05/2007 МК

(73) НАСОВ, Илија

ул."Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) НАСОВ, Илија

(54) **АБСОРБЕРИ ЗА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
СО СЕЛЕКТИВНИ ПРЕВЛАКИ НА КРИЛАТА И
НА ЦЕВКИТЕ ОД АБСОРБЕРИТЕ**

(57) Абсорбери на сончеви колектори кои се
состојат од бакарни цевки ултразвучно заварени

за бакарни лимови се карактеризира со тоа што селективните превлаки се нанесени како на цевките така и на лимовите. При употребата цевките низ кои струи работниот медим се директно поставени на сончевото зрачење и преносот на енергија се врши директно низ сидот на цевките со селективни превлаки кон работниот медиум. Варијациите на користење на цевките кои се прекриени со селективни превлаки дозволуваат нивно користење во констелација со цилиндрични конкавни огледала, како и абсорбери чии цевки се заварени за едно бакарно крило кое во целост го прима сончевото зрачење кое паѓа на површината од абсорберот.

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКАЗИ ДО СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	13
8F24J2/48	8F24J2/48	3094	A1
8C09K2/00	8F24J2/48	3094	A1

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД 2013/1

(45) 31/08/2013

(22) 11/01/2013

(28) 6 дизајни тродимензионални







(72) Бајрам Демири

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С


ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, МК

(51) 25-01


(54) "ПРОФИЛИ"




(21) ИД **2013/5** (45) 31/08/2013
 (22) 22/02/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Ирфан Вејсели
 (73) **ИР-ФА Роледер**
с.Порој, Тетово, МК
 (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
 (51) 25-01
 (54) ВИНКЛА




(21) ИД **2013/11** (45) 31/08/2013
 (22) 31/05/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Зоран Србиноски
 (73) **Зоран Србиноски**
Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, МК
 (51) 10-01
 (54) ЧАСОВНИК



(21) ИД **2013/12** (45) 31/08/2013
 (22) 10/06/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Седат Вели
 (73) **Офисе Медикал Дооел**
Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК
 (51) 06-01
 (54) "КЛУПА"





(21) ИД 2013/13 (45) 31/08/2013

(22) 10/06/2013

(28) 1 дизајн тродимензионален


(72) Седат Вели


(73) **Офисе Медикал Дооел**

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК

(51) 06-01

(54) "КЛУПА"





(21) ИД 2013/14 (45) 31/08/2013

(22) 10/06/2013

(28) 1 дизајн тродимензионален


(72) Седат Вели

(73) **Офисе Медикал Дооел**

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК

(51) 09-09

(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"



(21) ИД 2013/15

(45) 31/08/2013

(22) 18/06/2013

(28) 54 дизајни тродимензионални


(73) ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, МК

(51) 06-01

(54) "НАМЕШТАЈ"







7/1



7/2



7/3



8/1



8/2



8/3



9/1



9/2



9/3





13/1



13/2



13/3



14/1



14/2



14/3



15/1



15/2



15/3



16/1



16/2



16/3



17/1



17/2



17/3



18/1



18/2



18/3







25/1



25/2



25/3



26/1



26/2



26/3



27/1



27/2





27/3









 40/1	 40/2		
 41/1	 41/2		
 42/1	 42/2		











(21) ИД **2013/18** (45) 31/08/2013
 (22) 09/07/2013
 (28) два дизајни тродимензионални
 (72) Нинеска Нина
 (73) **Нинеска Нина**
ул.Цицо Поповиќ бр.1/23, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 11-04
 (54) ЕЛЕМЕНТИ ЗА АБАЖУРИ ЗА ЛАМБИ





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/II 2013/1	25-01
МК/II 2013/5	25-01
МК/II 2013/11	10-01
МК/II 2013/12	06-01
МК/II 2013/13	06-01
МК/II 2013/14	09-09
МК/II 2013/15	06-01
МК/II 2013/18	11-04

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С	МК// 2013/1
Зоран Србиноски	МК// 2013/11
ИР-ФА Роледер	МК// 2013/5
Нинеска Нина	МК// 2013/18
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/12
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/13
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/14
ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП	МК// 2013/15

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД 2013/1

(45) 31/08/2013

(22) 11/01/2013

(28) 6 дизајни тродимензионални







(72) Бајрам Демири

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С


ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, МК

(51) 25-01


(54) "ПРОФИЛИ"




(21) ИД **2013/5** (45) 31/08/2013
 (22) 22/02/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Ирфан Вејсели
 (73) **ИР-ФА Роледер**
с.Порој, Тетово, МК
 (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
 (51) 25-01
 (54) ВИНКЛА




(21) ИД **2013/11** (45) 31/08/2013
 (22) 31/05/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Зоран Србиноски
 (73) **Зоран Србиноски**
Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, МК
 (51) 10-01
 (54) ЧАСОВНИК



(21) ИД **2013/12** (45) 31/08/2013
 (22) 10/06/2013
 (28) 1 дизајн тродимензионален
 (72) Седат Вели
 (73) **Офисе Медикал Дооел**
Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК
 (51) 06-01
 (54) "КЛУПА"





(21) ИД 2013/13 (45) 31/08/2013

(22) 10/06/2013

(28) 1 дизајн тродимензионален


(72) Седат Вели


(73) **Офисе Медикал Дооел**

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК

(51) 06-01

(54) "КЛУПА"





(21) ИД 2013/14 (45) 31/08/2013

(22) 10/06/2013

(28) 1 дизајн тродимензионален


(72) Седат Вели

(73) **Офисе Медикал Дооел**

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК

(51) 09-09

(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"



(21) ИД 2013/15

(45) 31/08/2013

(22) 18/06/2013

(28) 54 дизајни тродимензионални


(73) ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП


ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, МК

(51) 06-01

(54) "НАМЕШТАЈ"











13/1



13/2



13/3



14/1



14/2



14/3



15/1



15/2



15/3



16/1



16/2



16/3



17/1



17/2



17/3



18/1



18/2



18/3







25/1



25/2



25/3



26/1



26/2



26/3



27/1



27/2




27/3





















(21) ИД **2013/18** (45) 31/08/2013
 (22) 09/07/2013
 (28) два дизајни тродимензионални
 (72) Нинеска Нина
 (73) **Нинеска Нина**
ул.Цицо Поповиќ бр.1/23, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 11-04
 (54) ЕЛЕМЕНТИ ЗА АБАЖУРИ ЗА ЛАМБИ





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/II 2013/1	25-01
МК/II 2013/5	25-01
МК/II 2013/11	10-01
МК/II 2013/12	06-01
МК/II 2013/13	06-01
МК/II 2013/14	09-09
МК/II 2013/15	06-01
МК/II 2013/18	11-04

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С	МК// 2013/1
Зоран Србиноски	МК// 2013/11
ИР-ФА Роледер	МК// 2013/5
Нинеска Нина	МК// 2013/18
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/12
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/13
Офисе Медикал Дооел	МК// 2013/14
ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП	МК// 2013/15

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **732** (45) 31/08/2013

(21) ИД 2011/47 (22) 25/08/2011

(18) 25/08/2016

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јовановска Галабинка (ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје)

(73) **Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стивче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, МК

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски


ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје


(51) 06-10


(54) "КОРНИЗА"



- (11) **727** (45) 31/08/2013
 (21) ИД 2011/58 (22) 15/12/2011
 (18) 15/12/2016
 (28) 4(четири) дизајна, тродимензионални
 (30) 12 82602-0004 23/06/2011 EM and 29/394,256 15/06/2011 US
 (72) Neil WILLCOCKS (Franklin, TN)
 (73) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
 (74) БИНСО Д.О.О. Скопје
 ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
 (51) 09-01
 (54) КОНТЕЈНЕР







- (11) 730 (45) 31/08/2013
 (21) ИД 2012/52 (22) 14/08/2012
 (18) 14/08/2017
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich (ul. Severnoe Chertanovo, d. 4, korp. 402, kv. 124, Moscow 113648)
 (73) **Erich Krause Finland Oy**
Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 19-06
 (54) "МАРКЕР"



(11) **733**

(45) 31/08/2013

(21) ИД 2012/56

(22) 03/10/2012

(18) 03/10/2017

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Стојановски Драган (ул.Партизански Одреди бр.99/2-17, 1000 Скопје)

(73) **Стојановски Драган**

ул.Партизански Одреди бр.99/2-17, 1000 Скопје, МК

(51) 15-09


(54) ПРЕСА



- (11) **731** (45) 31/08/2013
 (21) ИД 2012/58 (22) 16/10/2012
 (18) 16/10/2017
 (28) 3(три) дизајна, дводимензионални
 (72) Haluk Omer Sakioglu (Hesko San. Sit. S1 Blok No: 6 Ikitelli Basaksehir, Istanbul)
 (73) **Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd.**
Sirketi Ikitelli O.S.B S.Demirel Bulvari, 23. Cad. Ikitelli Tic. Merkezi, S-1 BL No.6 K.Cekmece-Istanbul, , TR
 (74) ТП Тони Младеновски
 ул. Илинденска 2/13 1400 Велес
 (51) 19-01
 (54) "СВЕЧЕНИ КАРТИЧКИ"



- (11) **734** (45) 31/08/2013
 (21) ИД 2012/60 (22) 17/10/2012
 (18) 17/10/2017
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Симо Мојсиќ (ул.Никола Паралунов бр.1/6 Скопје)
 (73) **Сибакс-мс доо**
ул.Јадранска магистрала бр.18 Скопје, МК
 (51) 25-01
 (54) ПРОФИЛ



- (11) 729 (45) 31/08/2013
 (21) ИД 2012/63 (22) 01/11/2012
 (18) 01/11/2017
 (28) 1(еден) дизајн, дводимензионален
 (72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово)
 (73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ
 ул"Ѓорче Петров" бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) 09-03
 (54) "ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА"



(11) 728

(45) 31/08/2013

(21) ИД 2012/64

(22) 06/12/2012

(18) 06/12/2017

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор (Бул.Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје) and ОГЊАНОВСКИ, Милош (ул.Орце Николов 190/3/8, 1000 Скопје)

(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош


Бул.Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, МК and ул.Орце Николов 190/3/8, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје


ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 14-03


(54) "СТАНИЦА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МОБИЛЕН УРЕД"




сл. 1.1




сл.12




сл.13



сл.14



сл.15



сл.16

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
06-10	732
09-01	727
19-06	730
15-09	733
19-01	731
25-01	734
09-03	729
14-03	728

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на документот
 (21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
Erich Krause Finland Oy	МК/И/ 2012/52	730
Mars, Incorporated	МК/И/ 2011/58	727
Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd.	МК/И/ 2012/58	731
ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош	МК/И/ 2012/64	728
ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ	МК/И/ 2012/63	729
Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/И/ 2011/47	732
Сибакс-мс доо	МК/И/ 2012/60	734
Стојановски Драган	МК/И/ 2012/56	733

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2008/560** (220) 22/05/2008
(442) 31/08/2013

(731) **MAGINUS DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU**

Kneza Visaslava 3/11, Beograd-Cukarica, R.Srbija, YU

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

МАГНЕТ ЗА БОИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перални; препарати за чистење, полирање, рибање инагризување; сапуни; а особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и течни супстанции за употреба во машини за перење облека

(210) **TM 2008/561** (220) 22/05/2008
(442) 31/08/2013

(731) **MAGINUS DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU**

Kneza Visaslava 3/11, Beograd-Cukarica, R.Srbija, YU

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

СОБИРАЧ НА БОИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за употреба во перални; препарати за чистење, полирање, рибање инагризување; сапуни; а особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и течни супстанции за употреба во машини за перење облека

(210) **TM 2011/580** (220) 30/05/2011
(442) 31/08/2013

(731) **ДПТУ Воман Менаџер - Скопје**
ул.Сава Михајлов 8 бр.9, Скопје, МК
(540)

unifgrand

(591) сина, црвена и бела

(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил и текстилни производи

(210) **TM 2012/716** (220) 06/07/2012
(442) 31/08/2013

(731) **ОХИС Билјана ДООЕЛ**
ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК
(540)



(591) бела, розева, сина, виолетова, цијан, жолта, црвена, зелена

(531) 02.07.02;09.03.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење

(210) **TM 2012/717** (220) 06/07/2012
(442) 31/08/2013

(731) **ОХИС Билјана ДООЕЛ**
ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК
(540)

СНЕЖАНА

(591) бела и сина

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и препарати за чистење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и препарати за чистење

(210) ТМ 2012/718

(220) 06/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ

ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена

(531) 26.05.10;27.05.07;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање и триење и нагризување

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

(210) ТМ 2012/719

(220) 06/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ

ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК

(540)



(531) 01.15.21;25.07.22;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со сапун

(210) ТМ 2012/720

(220) 06/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ

ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, сина, зелена, жолта, сребрена

(531) 25.01.19;26.15.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење

(210) ТМ 2012/721

(220) 06/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ

ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, црвена, сина, зелена, жолта, црна

(531) 25.01.19;26.02.03;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење

(210) ТМ 2012/732

(220) 10/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Трговско радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ со седиште во
Скопје, општина Центар**

ул.Градски стадион б.б., МК

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)

SITEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2012/740**

(220) 11/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко производство
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје**

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, светло и темно сина, бела

(531) 26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2012/813**

(220) 31/07/2012

(442) 31/08/2013

(731) **National Geographic Society**

**1145 17th Street, N. W. Washington D. C. 20036 ,
US, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 26.03.01;26.04.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер во вид на апликација за мобилни телефони, компјутери, рачни компјутери, преносни компјутери, таблети, преносни медиа плеери, имено, софтери за употреба во дистрибуирање на дигитални видеа, видео фајлови и мултимедијални содржини; филмови и телевизиски програми кои можат да се превземат од Интернет преку услугата видео на барање

кл. 38 телекомуникации; услуги на праќање аудио, визуелни и аудио визуелни материјали преку глобална компјутерска мрежа; аудио и

видео емитување преку Интернет; услуги на телевизиско емитување; услуги на телевизиско кабловско емитување.

кл. 41 образовни услуги; подготовка на обука; разонода; спортски и културни активности; овозможување пристап до филмови и телевизиски програми кои не можат да се превземат од интернет преку услугата видео на барање; услуги на образование и разонода; културни активности; продукција на телевизиска програма; овозможување на телевизиска програма во живо, филмови, видеа, емитување телевизиска програма преку Интернет и слики преку глобална компјутерска мрежа; услуги на он-лајн мапа и распореди на настани и излагања

(210) ТМ 2012/843

(220) 10/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела

(531) 15.07.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на печењари, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството. Четки за индустријата. Четки и валјаци со различни големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена. Четки за фино полирање. Специјални четки. Метална галантерија. Рачни жичани-челични четки. Жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки. Машински жичани-челични четки. Четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата. Графитни четкици. Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. Бакарни електро конектори. Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: Сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели. Четки за домаќинството. Четки за индустријата. Четки и валјаци со различни големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена. Четки за фино полирање. Специјални четки. Метална галантерија. Рачни жичани-челични четки. Жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки. Машински жичани-челични четки. Четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата. Графитни четкици. Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. Бакарни електро конектори. Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна околина. Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 Поправки. Инсталациски услуги


(210) ТМ 2012/849 (220) 14/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Јавно Претпријатие Стрежево Битола
ул.Булевар 1-ви Мај б.б. Битола, МК
(540)



(591) сина, бела
(531) 06.03.13;26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба

(210) ТМ 2012/853 (220) 14/08/2012
(442) 31/08/2013
(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, светло и темно; жолта, црвена,
зелена, кафеава, портокалова
(531) 05.07.19;08.01.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кашкавал

(210) ТМ 2012/859 (220) 15/08/2012
(442) 31/08/2013
(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ
ДООЕЛ Струмица
ул.Маршал Тито бр.105, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, кафена, бела
(531) 21.03.21;26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири; компири (чипс од компири)

(210) ТМ 2012/860 (220) 15/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ
ДООЕЛ Струмица
ул.Маршал Тито бр.105, Струмица, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, кафена, бела
(531) 21.03.21;26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири; коимпири (чипс од компири)

(210) ТМ 2012/863 (220) 14/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

NIFLAM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2012/870 (220) 22/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш

ул.Првوماјска 75А, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

JEKODERM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/872 (220) 22/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш

ул.Првوماјска 75А, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

TOP BALZAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за

пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/874 (220) 22/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LIPOBASE REPAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; лекови; фармацевтски препарати за лекување на кожни болести, состојби и пореметувања; фармацевтски препарати за површинско локално лекување (одделни делови на кожа)

(210) ТМ 2012/877 (220) 23/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за фармацевтско хемиски

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

ул. Козле бр. 188, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

ЛЕКСАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/883 (220) 24/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија, услуги и

инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, МК
(740)

(540)



(591) црвена, бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 9 апарати и инструменти:

научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски; оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација; снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2012/884

(220) 24/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина, зелена, бела

(531) 01.05.02; 26.02.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 9 апарати и инструменти:

научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски; оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација; снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2012/885** (220) 24/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Henan Xinfei Electric Co. Ltd.**
Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, бела, сите нијанси на кафеава, портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на сина, металик златна

(531) 03.07.24;28.03.00

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери, компресори за фрижидер; делови и опрема за машини за перење на алишта и компресори за фрижидер

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови печки, клима уреди, инсталации и апарати за климатизација, апарати и машини за ладење, разладни садови, машини и апарати за лед, рачни фрижидери, апарати и инсталации за ладење, садови за лед, апарати за ладење на воздух, инсталации и апарати за вентилација [климатизација]; лабораториски печки, структурни плочи за печки; тенџериња за готвење под притисок, електрични; печки за печење; рингли, садови за готвење, електрични; шпорети; апарати и инсталации за готвење; рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња [апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; скари; автоклави [шпорети на електричен

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни уреди; опрема за соларно осветлување

(210) **TM 2012/886** (220) 24/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Henan Xinfei Electric Co. Ltd.**
Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црно, бела

(531) 26.11.13;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери, компресори за фрижидер; делови и опрема за машини за перење на алишта и компресори за фрижидер

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови печки, клима уреди, инсталации и апарати за климатизација, апарати и машини за ладење, разладни садови, машини и апарати за лед, рачни фрижидери, апарати и инсталации за ладење, садови за лед, апарати за ладење на воздух, инсталации и апарати за вентилација [климатизација]; лабораториски печки, структурни плочи за печки; тенџериња за готвење под притисок, електрични; печки за печење; рингли, садови за готвење, електрични; шпорети; апарати и инсталации за готвење; рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња [апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; скари; автоклави [шпорети на електричен притисок]; соларни бојлери; соларни разладни уреди; опрема за соларно осветлување

(210) **TM 2012/887** (220) 27/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) сива, бела, црна, портокалова, сина
(531) 05.05.20;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати и инсталации за климатизација на воздух; апарати и инсталации за прочистување на воздух; апарати и инсталации за вентилирање; апарати и инсталации за ладење на воздух; апарати и инсталации за греење на воздух; апарати и инсталации за зголемување на влажноста (влажнење); апарати и инсталации за намалување на влажноста; грејачи за вода; делови и приклучоци (опрема) за сите гореспоменати производи

(210) **TM 2012/888** (220) 27/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Henan Xinfei Electric Co. Ltd.**
Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

小翔

(591) црна и бела
(531) 28.03.00
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери, компресори за фрижидер; делови и опрема за машини за перење на алишта и компресори за фрижидер

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови печки, клима уреди, инсталации и апарати за климатизација, апарати и машини за ладење,

разладни садови, машини и апарати за лед, рачни фрижидери, апарати и инсталации за ладење, садови за лед, апарати за ладење на воздух, инсталации и апарати за вентилација [климатизација]; лабораториски печки, структурни плочи за печки; тенџериња за готвење под притисок, електрични; печки за печење; рингли, садови за готвење, електрични; шпорети; апарати и инсталации за готвење; рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња [апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; скари; автоклави [шпорети на електричен притисок]; соларни бојлери; соларни разладни уреди; опрема за соларно осветлување

(210) **TM 2012/889** (220) 27/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA**
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SEIKO OPTICAL EUROPE GMBH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила; леќи за очила; рамки за очила; очила за сонце; очила; оптички стакла; леќи; контактни леќи; очила за опера; двогледи; оптички инструменти; футроли; делови и опрема за сите горенаведени производи

(210) **TM 2012/891** (220) 29/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Gaudal Limited**
35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th
Floor 3030 Limassol, CY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

IMPRESSION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување (абразивни препарати); сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика, лосиони за коса; обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, бои за брада; препарати за отстранување на бои; маскара, препарати за белење на коса; препарати за белење (деколоранти) за козметички цели; пасти за заби

(210) **TM 2012/892**

(220) 29/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Gaudal Limited**

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th Floor 3030 Limassol, CY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување (абразивни препарати); сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика, лосиони за коса; обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, бои за брада; препарати за отстранување на бои; маскара, препарати за белење на коса; препарати за белење (деколоранти) за козметички цели; пасти за заби

(210) **TM 2012/893**

(220) 29/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Gaudal Limited**

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th Floor 3030 Limassol, CY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION FANTASY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување (абразивни препарати); сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика, лосиони за коса; обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, бои за брада; препарати за отстранување на бои; маскара, препарати за белење на коса; препарати за белење (деколоранти) за козметички цели; пасти за заби

(210) **TM 2012/894**

(220) 29/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Gaudal Limited**

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th Floor 3030 Limassol, CY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

IMPRESSION BLOND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување (абразивни препарати); сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика, лосиони за коса; обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, бои за брада; препарати за отстранување на бои; маскара, препарати за белење на коса; препарати за белење (деколоранти) за козметички цели; пасти за заби

(210) **TM 2012/897**

(220) 29/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) **JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.****1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CHILL CAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 сад за храна или пијалок кој има запечатена единица за размена на топлина која е трајно прицврстена за неговата внатрешност и е во контакт со храната или пијалокот

(210) ТМ 2012/899 (220) 30/08/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Роденденска

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и

информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на

телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/911** (220) 31/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**
село Вишна, Регион Бургас, BG
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

STADIUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2012/912** (220) 31/08/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)**
село Вишна, Регион Бургас, BG
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

MURANO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2012/915** (220) 03/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК
(740)

(540)

БРОНЛЕС ДИРЕКТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2012/916** (220) 03/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК
(740)

(540)

BRONLES DIRECT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2012/919** (220) 03/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.**
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855
Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai,
CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PHICOMM

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски тастатури; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци]; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; подлоги за компјутерски глумчиња; лаптоп компјутери; навигациони инструменти; радиотелефонски прибори; сателитски навигациони апарати; систем за глобално позиционирање [GPS] апарати; каиши за мобилни телефони (привезоци); електрични апарати за надгледување; рингтонови за мобилни телефони што можат да се симнуваат од интернет; слушалки; преносни медија уреди; музички фајлови кои може да се симнуваат од интернет; конвертори, електрични; прекинувачи, штекери и други контакти [електрични приклучоци], полначи за електрични батерии, батерии, електрични; акумулатори, електрични; преносни компјутери; контролни табли; радија; громобрани; фајлови со слики кои може да се симнуваат од интернет; галвански ќелии

(210) **TM 2012/920** (220) 03/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PHICOMM

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 надворешно рекламирање; демонстрација на производи; јавно мислење;

уредување излози; компјутерско рекламирање преку интернет; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; промовирање на продажбата за трети лица; маркетинг

(210) **TM 2012/921**

(220) 04/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECA DE ONIL, S.A.**

San Antonio, n 8, 03430 ONIL-ALICANTE, ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) розева, сина и бела

(531) 02.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **TM 2012/922**

(220) 04/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за одржување на курсеви за странски јазик, промет, производство и услуги ЧЕЛИНЦ ДОО Скопје**

ул.Скојевска 117, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела

(531) 01.05.01;26.04.16;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија; картон и производи од нив кои не се опфатени со други класи; печатени работи; фотографии; канцелариски материјал; брошури; весници; материјал за обука и настава; знаци (бројки и букви); известувања (покани); календари; каталози; книги; книшки; моливи; острилки; налив пера; нотеси; папки за документи; хартија за писма; плакати (постери); прибор за пишување; прирачници; проспекти; публикации; разгледници; часописи; печатарски букви

кл. 41 образовни услуги, училиште за странски јазици, преведување, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги

(210) ТМ 2012/925

(220) 05/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги **TOTAL ГРУП ДООЕЛ Скопје**

ул.Народен фронт 5/1-14, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло сина и црвена

(531) 26.01.03;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал; клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, карти за играње; постери;

печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; билтени; магазини; информативни листови; календари што се кинат; веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (e-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; алманаси; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, проспекти, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови; услуги при продажба на големо и мало со компјутери, периферни единици и софтвер; услуги при увоз и извоз со компјутери, периферни единици и софтвер

кл. 41 издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и образовни цели; on-line

електронско издавање книги и периодични списанија

(210) ТМ 2012/927 (220) 05/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ ул.Нико Нестор бр.22, Струга, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно црвена, кафеава, црна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

(210) ТМ 2012/928 (220) 05/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ ул.Нико Нестор бр.22, Струга, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена, кафеава, црна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

(210) ТМ 2012/929 (220) 05/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ ул.Нико Нестор бр.22, Струга, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, сина, црвена, кафеава, црна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

(210) ТМ 2012/930 (220) 05/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ ул.Нико Нестор бр.22, Струга, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, зелена, црвена, кафеава, црна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

(210) ТМ 2012/931 (220) 05/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за производство, трговија и услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.Тасино Чешмиче бр.17-А Скопје, МК
(540)

PRESTIGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2012/932**

(220) 05/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

ул.Тасино Чешмиче бр.17-А Скопје, МК

(540)

VICTORY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2012/933**

(220) 05/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **АНЕТА КОМПАНИ ДООЕЛ**

ул.Првوماјска 60, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, црна, бела,
сина

(531) 03.07.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 свежо пилешко месо, пилешко месо и
преработки од пилешко месо

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
свежо пилешко месо, пилешко месо и
преработки од пилешко месо

(210) **TM 2012/934**

(220) 06/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Енес Рамадани**


ул.Х. Тодоровски-Карпош бр.90 А, 1000

Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, црвена, сива
и црна

(531) 03.02.01;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
чај

(210) **TM 2012/935**

(220) 06/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BUNAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохони пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2012/936**

(220) 07/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Zumba Fitness, LLC**

**800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, Florida
33009, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ZUMBA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 дигитална медиа, вклучително претходно снимени видео касети, дигитални видео дискови, дигитални сестрани дискови, превземачки аудио и видео снимки, DVD-а, музички CD-а, звучни снимки и дигитални дискови со висока дефиниција; видео игри; превземачки софтвер за видео игри; програми за електронски игри; софтвер за електронски игри; софтвер за електронски игри за безжични уреди; програми за интерактивни видео игри; програми за видео и компјутерски игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; сите горенаведени поврзани со фитнес, танц и/или здравје

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности; хостирање онлајн блогови во врска со танц и фитнес; сите горенаведени поврзани со фитнес, танц и/или здравје

(210) TM 2012/941

(220) 10/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Brown-Forman Polska Sp. z o.o. a Polish limited company**
ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)


MAXIMUS

(531) 24.01.18;26.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напитки, вклучително дестилирани алкохоли

(210) TM 2012/942

(220) 10/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

BETHANAT

BOSNALIJEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2012/943

(220) 10/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH**
Theodor-Heuss-Strasse 57 47167 Duisburg, DE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.04;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 магнетен стегач и уреди за подигнување; опрема за активирање и деактивирање на индустриски магнети

кл. 9 индустриски магнети и друга опрема за подигнување; магнетни плочи; магнетни греди; магнетни засилувачи; метални разделувачи, метални и фери-легурни системи за разделување, поточно: магнетни ролни, системи за разделување со резервоар, магнетни багери, појасни магнетни разделувачи, магнетни разделувачи со правоаголна форма, цилиндрични магнетни разделувачи, магнетни разделувачи со резервоар, транспортер за појасен магнетен разделувач; резервни батерии за итно напојување

кл. 42 инженерски услуги; планирање и инсталација на магнетни стегачи, опрема за подигнување и поврзани консултантски услуги

(210) TM 2012/944

(220) 10/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Victoria's Secret Stores Brand

Management, Inc.

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio,
43068, US(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LOVE PINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега и парфимериски производи, имено, екстракт на парфем, парфем, колонска вода, тоалетна вода, парфимиран спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, спреј за тело, пилинзи за тело, пена за капење, гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, путер за тело, крема за тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; козметика, имено, коректор за делот под очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на очите, лак за нокти, пудра за лице, руменило, подлога за шминка и коректори, течни подлоги; немедицински препарати за нега на усни; кармини, балзам за усни, средство за зголемување на волуменот на усните, сјај за усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за усни, прајмер за лице, хидратантна крема во боја, хранлива крема, лосиони за кожа, средства за отстранување на шминка, креми за лице, креми за чистење, гелови за чистење, тоници за лице, хидратантни креми, креми за третман на очи, пилинзи за лице; средства за мат ефект на кожата, пудри за бронзен ефект на кожата и на лицето, пудри за совршен финиш, светликави пудри, козметички комплет шминки што се состои од сенки за очи, кармини, сјаеви за усни, средство за постигнување бронзен ефект, моливи за усни, маскери, руменила и лак за нокти

кл. 14 часовници и рачни часовници; накит, имено: синџирчиња за околу врат, нараквици,

обетки, игли кои претставуваат накит, прстени, нараквици за глужд, копчиња за манжетни, привезоци за нараквици и за нараквици за глужд, привезоци за синџирчиња за околу врат; кутии за таблети направени од благородни метали

кл. 18 рачни торби, торби за сите намени, големи торби, патни торби, торби што се носат преку рамо, ташни, "clutch" торби, поштенски торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, торби што се носат околу рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за кучиња, торбички што се носат околу појас, ранци, атлетски торби, торби за во теретана, мали куфери, торби за компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за облека за патување, патнички куфер, торби за на плажа, торби за пазарење, торбички, паричници, футроли за клучеви, футроли за кредитни картички, козметички футроли и торби што се продаваат празни, чадори, чадори за сонце, корици за пасоши, паричник за метални пари, корици за чекови и ремени

кл. 25 спортски брусхалтери, панталони, кошули, шорцеви, маици, маици без ракави, фармерки, јакни, капути, фустани, здолништа, шорцеви, атлетска облека, свадбена облека, неформална облека, свечена облека, формална облека, облека за гимнастика, облека за трудници, спортска облека, облека за заштита од сонце, фустани за на плажа, облека за на плажа, саронг, облека за пливање, стегачи за обликување на телото, боди, брусхалтер, корсети, камисоли, мидер, појас за чорапи, стегачи, гаќички, слип (долна облека), гаќи, поткошули, долна облека, прслучиња, безбол капи, шешири, ленти за глава, капи за туширање, спортски капи, сламени шешири, шешири за сонце, костими, капи за пливање, атлетски обувки, обувки за на плажа, неформални обувки, вечерни обувки, обувки за вежбање, чорапи, ракавици, ракавици без прсти, наметки, чорапи и плетена трикотажа, доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски најлонски чорапи/трико, бадемантил, женска долна облека, облека за одмор, неглиже, ноќница, ноќна кошула, пижами, облека за

спиене, едноделни блузи со гајички (женска долна облека) и шалови, марами
 кл. 35 услуги на малопродажни продавници, он-лајн услуги на малопродажни продавници и услуги на нарачи што се праќаат преку пошта, се во областа на облеката вклучувајќи и женска долна облека и интимна облека, кожна стока, модни додатоци, накит, обувки, козметика, производи за лична нега, наочари, багаж и производи за домаќинство

(210) **TM 2012/945** (220) 10/09/2012
 (442) 31/08/2013

(731) **SHFL entertainment, Inc.**
1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada
89119, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна и бела
 (531) 21.01.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 услуги на забава, особено овозможување, изнајмување и давање на лиценца за игри на среќа кои се играат во живо и по електронски пат; казино игри, игри за забава и игри заради плаќање кои се играат он-лајн и по пат на Интернет; споредни обложувалници, споредни игри и карактеристики он-лајн и Интернет игри; игри на среќа кои се играат во живо, по пат на видео и/или он-лајн; игри кои може да се превземат и игри кои не може да се превземат; достава на правила за играње на игри за он-лајн и Интернет игри; овозможување, изнајмување и лиценцирање на он-лајн и Интернет игри; овозможување на казина, игри и услуги на обложување он-лајн или преку Интернет вебсајтови; играње преку Интернет или играње

преку мобилни телефони со користење на технологија на далечинско управување вклучувајќи игра за забава без обложување, игри што се играат на маса во живо или посебни мобилни уреди за игри дури и кога се користи технологија на далечинско управување; овозможување на игри по пат на систем базиран на компјутери; услуги на овозможување електронски игри по пат на Интернет; услуги на он-лајн и Интернет игри што се играат од забава

(210) **TM 2012/946** (220) 10/09/2012
 (442) 31/08/2013

(731) **SHFL entertainment, Inc.**
1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada
89119, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна и бела
 (531) 01.01.02;21.01.01;24.07.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 услуги на забава, особено овозможување, изнајмување и давање на лиценца за игри на среќа кои се играат во живо и по електронски пат; казино игри, игри за забава и игри заради плаќање кои се играат он-лајн и по пат на Интернет; споредни обложувалници, споредни игри и карактеристики он-лајн и Интернет игри; игри на среќа кои се играат во живо, по пат на видео и/или он-лајн; игри кои може да се превземат и игри кои не може да се превземат; достава на правила за играње на игри за он-лајн и Интернет игри; овозможување, изнајмување и лиценцирање на он-лајн и Интернет игри; овозможување на казина, игри и услуги на обложување он-лајн или преку Интернет вебсајтови; играње преку Интернет

или играње преку мобилни телефони со користење на технологија на далечинско управување вклучувајќи игра за забава без обложување, игри што се играат на маса во живо или посебни мобилни уреди за игри дури и кога се користи технологија на далечинско управување; овозможување на игри по пат на систем базиран на компјутери; услуги на овозможување електронски игри по пат на Интернет; услуги на он-лајн и Интернет игри што се играат од забава

(210) **TM 2012/947** (220) 11/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Kickers International B.V. a Dutch company,
Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam,
NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KICKERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали кои не се вклучени во другите класи; багаж; куфери; патни торби; торби; ранци; несесери; торби за секојдневна употреба; кутии за козметика; каиши; акт-ташни; рачни торби; торби за патувања; спортски торби; руксаци; ташни; паричници; чадори за дожд и чадори за сонце; стапови за одење

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2012/948** (220) 11/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **GENEVA LABORATORIES LIMITED (a company incorporated in Virgin Islands (British) Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, VG**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

LIPIDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба при перење; препарати за чистење, полирање, ригање и абразивни препарати; сапуни; парфемирија, основни масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби; дезодоранси за лична употреба; препарати за парфемирање на воздух; масла за нега на кожа, креми, гелови и лосиони; шампони

(210) **TM 2012/949** (220) 11/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Фармасвис дооел
ул. Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)

RAPIDOL S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати - лекови

(210) **TM 2012/950** (220) 11/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко
Михаиловиќ ДООЕЛ Скопје**
ул. Кленоец 38, 1000 Скопје, МК
(740) Елизабета Љатко Михаиловиќ
ул. Кленоец 38, 1000 Скопје
(540)



(531) 05.03.14;05.05.20

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; медицински чај, витамински, минерални препарати

кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, слатки

(210) ТМ 2012/951 (220) 06/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Ненико, друштво за производство, сточарство, трговија на големо и мало ул.Фазинерија I бр.96, Гостивар, МК (540)



(591) плава, црвена, жолта, сива
(531) 01.07.01;18.05.01;27.05.21;27.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) ТМ 2012/953 (220) 13/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги ФОКУС никола ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Јадранска магистрала бр.203, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)



(591) виолетова, светло виолетова, бела
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, опрема што не е од метал за мебел, мебел од метал, канцелариски мебел, прегради од дрво за мебел, закачалки, маси за техничко цртање, тоалетни комоди, фотелји, душеци, завртки што не се од метал, полици,

алки, нитни што не се од метал, училишен мебел, двоседи (троседи), креденци, мијалници, каучи, маси

кл. 35 рекламирање, канцелариски работги, продажба на големо и продажба на мало со: Мебел, опрема што не е од метал за мебел, мебел од метал, канцелариски мебел, прегради од дрво за мебел, закачалки, маси за техничкс цртзље, тоалетни комоди, фотелји, душеци, ззвртки што не се од метал, полици, алки, нитни што не се од метал, училишен мебел, двоседи (троседи), креденци, мијалници, каучи, маси, постелнина, прекривки за кревети, ткаенина за билијарди, бали штоф, брокат, калико, платно, прекривки за мебел од текстил, навлаки за мебел, завеси од текстил или пластика, дамаст, филц, прекривачи за мебел од пластика.мрежи птотв комарци, ткаенини имитации на животинска кожа, прекривачи за мебел од кожа, мебел (кожени украси за мебел), кожа необработена или полуобработена, тапети.завеси

(210) ТМ 2012/954 (220) 13/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје ул. "Васил Ациларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) бела, сива, црвена
(531) 18.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во

комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајнување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;

обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/955

(220) 13/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. "Васил Ациларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Phone

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/956

(220) 13/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. "Васил Ациларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



Vip Phone

(591) бела, сива, црвена

(531) 16.01.11;26.11.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон,

телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/957 (220) 13/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip eReader

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на

податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/958 (220) 13/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. "Васил Ациларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



Vip eReader

(591) бела, жолта, портокалова, црвена

(531) 20.07.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/959

(220) 13/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. "Васил Ациларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Store

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и

видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско

програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2012/960** (220) 14/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за трговија, услуги и градежништво ЕРГО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Христо Смирненски бр.47/1-3, Скопје, МК
(540)

ЕРГО КОМ

(591) црвена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали
кл. 19 неметални градежни материјали
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со градежни материјали
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги
кл. 42 архитектура

(210) **ТМ 2012/961** (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Даме Груев бр.28/згp1-1-кат.2, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 24.01.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(210) ТМ 2012/962 (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 24.01.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(210) ТМ 2012/963 (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 24.01.03;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(210) ТМ 2012/964 (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 24.01.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(210) ТМ 2012/965 (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 24.01.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(210) ТМ 2012/966 (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани**
ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

MAGNUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, сметалки, уреди за сметководство, телефонски секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, компјутерски терминали, автоматски благајни за депонирање повлекување или трансфер на парични средства, читачи на бар кодови, кабли коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, фотоапарати, централни процесорски единици, полначи за електрични батерии, чипови (ДНА чипови), чипови (интегрирани струјни кола), блокади против промени на струја (импеданца), апарати што се вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски програми (софтвер кој може да се префрла), компјутери, кондензатори, електрични конектори, носачи на податоци (магнетни носачи на податоци), носачи на податоци (оптички носачи на податоци), апарати за обработка на податоци, детектори, мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-динамички апарати за далечинско управување со знаци, дискови (компакт дискови аудио и видео), дискови (меморија само за читање), оптички дискови, дискетни единици за компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички (фотографија), флопи дискетна единица, игри (апарати за играње игри приспособени за употреба со надворешен екран или монитор), слушалки, високотонци за звучници, џубоксови за компјутери, музички џубоксови, звучници, микропроцесори, модеми, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, подлоги за компјутерски глумчиња, фотокопири,

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, џебни калкулатори, печатачи за употреба со компјутери, апарати за проекција, екрани за проекција, апарати за далечинско управување, апарати за снимање звук, апарати за емитување звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, кертрици со видео игри, видео екрани, видео телефони, компјутери за обработка на текст кл. 35 рекламирање, камцелариски работи, книговодство, администрација, бизнис истражување, комерцијални информации и советување на потрошувачите, комуникациски медиуми, раководење со датотеки, трговија на мало и на големо со: апарати и инструменти, сметалки, уреди за сметководство, телефонски секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, компјутерски терминали, автоматски благајни за депонирање повлекување или трансфер на парични средства, читачи на бар кодови, кабли коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, фотоапарати, централни процесорски единици, полначи за електрични батерии, чипови (ДНА чипови), чипови (интегрирани струјни кола), блокади против промени на струја (импеданца), апарати што се вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски програми (софтвер кој може да се префрла), компјутери, кондензатори, електрични конектори, носачи на податоци (магнетни носачи на податоци), носачи на податоци (оптички носачи на податоци), апарати за обработка на податоци, детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-динамички апарати за далечинско управување со знаци, дискови (компакт дискови аудио и видео), дискови (меморија само за читање), оптички дискови, дискетни единици за компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички (фотографија), флопи дискетна единица, игри (апарати за играње игри приспособени за употреба со надворешен екран или монитор), слушалки, високотонци за звучници, џубоксови за компјутери, музички џубоксови, звучници, микропроцесори, модеми, електрични апарати

за надгледување, монитори, глумче, подлоги за компјутерски глумчиња, фотокопири, фототелеграфни апарати, електронски цртачи, џебни калкулатори, печатачи за употреба со компјутери, апарати за проекција, екрани за проекција, апарати за далечинско управување, апарати за снимање звук, апарати за емитување звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, кертрици со видео игри, видео екрани, видео телефони, компјутери за обработка на текст кл. 37 поправки, инсталациски услуги, компјутерски компоненти (инсталирање одржување и поправање на компјутерски компоненти), монтирање одржување и поправка на канцелариски машини и опрема

(210) ТМ 2012/967 (220) 17/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани

ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

MATRIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, сметалки, уреди за сметководство, телефонски секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, компјутерски терминали, автоматски благајни за депонирање повлекување или трансфер на парични средства, читачи на бар кодови, кабли коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, фотоапарати, централни процесорски единици, полначи за електрични батерии, чипови (ДНА чипови), чипови (интегрирани струјни кола), блокади против промени на струја (импеданца), апарати што се вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски програми (софтвер кој може да се префрла), компјутери,

кондензатори, електрични конектори, носачи на податоци (магнетни носачи на податоци), носачи на податоци (оптички носачи на податоци), апарати за обработка на податоци, детектори, мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-динамички апарати за далечинско управување со знаци, дискови (компакт дискови аудио и видео), дискови (меморија само за читање), оптички дискови, дискетни единици за компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички (фотографија), флопи дискетна единица, игри (апарати за играње игри приспособени за употреба со надворешен екран или монитор), слушалки, високотонци за звучници, џубоксови за компјутери, музички џубоксови, звучници, микропроцесори, модеми, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, подлоги за компјутерски глумчиња, фотокопири, фототелеграфни апарати, електронски цртачи, џебни калкулатори, печатачи за употреба со компјутери, апарати за проекција, екрани за проекција, апарати за далечинско управување, апарати за снимање звук, апарати за емитување звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, кертрици со видео игри, видео екрани, видео телефони, компјутери за обработка на текст кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, книговодство, администрација, бизнис истражување, комерцијални информации и советување на потрошувачите, комуникациски медиуми, раководење со датотеки, трговија на мало и на големо со: апарати и инструменти, сметалки, уреди за сметководство, телефонски секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, компјутерски терминали, автоматски благајни за депонирање повлекување или трансфер на парични средства, читачи на бар кодови, кабли коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, фотоапарати, централни процесорски единици, полначи за електрични батерии, чипови (ДНА чипови), чипови (интегрирани струјни кола), блокади против промени на струја (импеданца), апарати што се вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски

периферни уреди, компјутерски програми (софтвер кој може да се префрла), компјутери, кондензатори, електрични конектори, носачи на податоци (магнетни носачи на податоци), носачи на податоци (оптички носачи на податоци), апарати за обработка на податоци, детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-динамички апарати за далечинско управување со знаци, дискови (компакт дискови аудио и видео), дискови (меморија само за читање), оптички дискови, дискетни единици за компјутери, магнетни дискови, блиц сјајалчки (фотографија), флопи дискетна единица, игри (апарати за играње игри приспособени за употреба со надворешен екран или монитор), слушалки, високотонци за звучници, иубоксови за компјутери, музички џубоксови, звучници, микропроцесори, модеми, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, подлоги за компјутерски глумчиња, фотокопири, фототелеграфни апарати, електронски цртачи, џебни калкулатори, печатачи за употреба со компјутери, апарати за проекција, екрани за проекција, апарати за далечинско управување, апарати за снимање звук, апарати за емитување звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, кертрици со видео игри, видео екрани, видео телефони, компјутери за обработка на текст кл. 37 поправки, инсталациски услуги, компјутерски компоненти (инсталирање одржување и поправање на компјутерски компоненти), монтирање одржување и поправка на канцелариски машини и опрема

(210) **TM 2012/968** (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 540-8645, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RIENSO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2012/969** (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 540-8645, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сите нијанси на црвена и темносива
(531) 21.03.01;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2012/970** (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DEGASTROL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/971** (220) 17/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CEFAKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/972**

(220) 17/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Deva Holding A.S.****Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AZITRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/973**

(220) 17/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Deva Holding A.S.****Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AMOKLAVIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/975**

(220) 18/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **American International Group, Inc. a Delaware corporation****180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи со недвижен имот; услуги за проценка при осигурување од областа на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни возила, воздухопловство, нарушување на бизнис, управување со кризи во работењето, одговорност на директори и службеници, инвалидитет, бенифиции за вработени, одговорност кон вработените, одговорност за околината, грешки и пропусти, откажување настани, лојалност и криминал, фудисијарна одговорност, измама, генерална одговорност, национална безбедност и тероризам, идентификување кражба, киднапирање и откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, приватност и безбедност на мрежа, одговорност на производи, професионална одговорност, имот и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и политички ризик, патување, и надоместок на работниците; услуги за управување со финансиски ризик; гаранција на ануитет, издавање и работење со ануитети; финансиско управување на планови за пензионирање; советодавни услуги за инвестирање; управување со инвестиции; инвестирање во заеднички фондови; услуги за хипотека - кредитирање на недвижен имот; управување со недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за заеми; осигурителни брокерски и агенциски услуги во областа на користени авиони

(210) **TM 2012/976**

(220) 18/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **American International Group, Inc. a Delaware corporation****180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)




(531) 26.04.18

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи со недвижен имот; услуги за проценка при осигурување од областа на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни возила, воздухопловство, нарушување на бизнис, управување со кризи во работењето, одговорност на директори и службеници, инвалидитет, бенифиции за вработени, одговорност кон вработените, одговорност за околината, грешки и пропусти, откажување настани, лојалност и криминал, фудуцијарна одговорност, измама, генерална одговорност, национална безбедност и тероризам, идентификување кражба, киднапирање и откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, приватност и безбедност на мрежа, одговорност на производи, професионална одговорност, имот и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и политички ризик, патување, и надоместок на работниците; услуги за управување со финансиски ризик; гаранција на ануитет, издавање и работење со ануитети; финансиско управување на планови за пензионирање; советодавни услуги за инвестирање; управување со инвестиции; инвестирање во заеднички фондови; услуги за хипотека - кредитирање на недвижен имот; управување со недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за заеми; осигурителни брокерски и агенциски услуги во областа на користени авиони

(210) **TM 2012/977** (220) 18/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за трговија на големо и мало БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз Скопје ул.Никола Вапцаров бр.4, 1000 Скопје, МК**
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, сива


(531) 17.02.01;26.04.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; златен и дијамантски накит; часовници
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба, претставување на производите; услуги при продажба на големо и мало со :скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; златен и дијамантски накит; часовници; увоз извоз

(210) **TM 2012/980** (220) 19/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Империял Тобако ТКС а.д. ул.,,11 Октомври" бр.125, 1000 Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, било преработен или непреработен; производи од тутун; цигари; пури; замени за тутун, од кои ниту една не е за медицински или лековити цели; кибрити и артикли за пушачите

(210) **TM 2012/981** (220) 20/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S.**

**Cumhuriyet Cad. No:281 Harbiye Sisli Istanbul,
TR**

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, оранж, црвена, зелена, бела

(531) 01.05.25;21.03.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспорт, пакување и складирање на стоки, превоз на лица и стоки, особено со патен, железнички, поморски и воздушен; носачки услуги; транспорт на пари и скапоцености; тур-оператор услу] и. дестинациски услуги, услуги за управување со земјиште, прием, пренос, сместување, насоки со водичи кои го зборуваат мајчиниот јазик на гостите, дополнителна турнеја и услуги за фансфер назад, организација на патувања, резервации и аранжмани за патување, екскурзии и крстарења; аранжман на транспортни услуги; изнајмување на нуркачки одела, организација, резервации и уредување на екскурзии, еднодневни патувања и разгледување; консултантски услуги при патување и придружба на патниците; изнајмување, резервации и обезбедување на воздухоплов; изнајмување, резервации и обезбедување на бродови, особено кајчиња и моторни чамци, едрилици и кануа, изнајмување, резервации и обезбедување на моторни возила, велосипеди и коњи; испорака на парцела; организација на патувања. одмор и патувања; услуги од туристичка агенција (вклучени во оваа класа). особено консултантски услуги и резервации за патувања, обезбедување на информации за патување, уредување на транспортни услуги и патување; резервација услуги за патување (вклучени во оваа класа); информации за патувањето на Интернет, особено, за резервација и букинг во туризмот и во секторот на бизнис патувањата (онлајн туристички агенции); испорака, испраќање и дистрибуција на весници и списанија; консултации обезбедени од страна на

телефонските центри и линии за патувања, вклучувајќи ги и бизнис патувања и во областа на логистика, транспорт и складирање; транспортни услуги, имено следење на патнички или товарни возила кои користат компјутери или систем за глобално позиционирање (GPS к сообраќај информации

кл. 43 бироа за сместување (хотели, пансиони), сместување (привремено изнајмување), резервации за смес i \ вање (привремено сместување); бар услуги, кафулиња, кафетерии, кетеринг (храна и пијалак); дневни градинки (јасли), хотелски резервации, хотели (сместување, соби), изнајмувањс на простории за состаноци во мотели, резервации за изнајмување на привремено сместување; ресторани (самопослужување), пензионерски домови, ресторани за самопослужување, снек-барови , туристички домови;

(210) **TM 2012/982**

(220) 20/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**

**1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, виолетова, црна

(531) 08.01.22;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(210) **TM 2012/983**

(220) 21/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

BETAMSAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/984**

(220) 21/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VILAMAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/985**

(220) 21/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

IRBENIDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/986**

(220) 21/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

CORNELIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/987**

(220) 21/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SILETRIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;

фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/988** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LOSTRIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/989** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BELANTIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/990** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BIKALIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/991** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MAROCEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/992** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(300) 16396 29/06/2012 LI

(731) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SMARTACTIONS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и компјутерски
апликациски софтвер за управување на мобилни
телефони, паметни телефони и други мобилни
уреди; софтвер и апликациски програмски
интерфејс [API] за употреба во адаптација на
поставувања, оптимизирање на перформанси,
автоматизирање на задачи, и персонализирање
на искуство на корисникот
на мобилни телефони, паметни телефони и
други мобилни уреди базирани на корисничкиот
контекст, околина, активност, модалитет,
однесување, локација и време

(210) **TM 2012/995** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за маркетинг и пропаганда**
МЕДИА ХАУС ДОО Скопје

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

THE FIRST CARD THAT REFILLS ON ITS OWN.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; рекламни паноа; рекламни
постери; рекламирање преку електронски
дигитални и печатени медиуми
кл. 36 финансиски работи; монетарни работи;
банкарство; издавање кредитни картички

(210) **TM 2012/996** (220) 21/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Друштво за маркетинг и пропаганда**
МЕДИА ХАУС ДОО Скопје

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ПРВА КАРТИЧКА ШТО САМА СЕ ПОЛНИ.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; рекламни паноа; рекламни
постери; рекламирање преку електронски
дигитални и печатени медиуми
кл. 36 финансиски работи; монетарни работи;
банкарство; издавање кредитни картички

(210) **TM 2012/997** (220) 24/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **Агрон Зумери**

ул.Стојна Стевкова бр.173, 1000 Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, црна и розева

(531) 27.05.07;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги и продажба на мало и големо со
мобилни телефони, додатоци за мобилни
телефони, аксесоари и галантерија за мобилни
телефони

кл. 37 сервисирање и одржување на мобилни
телефони

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2012/998** (220) 25/09/2012
(442) 31/08/2013

(731) **KiK Textilien und Non-Foods GmbH**

Siemensstrasse21 59199 Bonen, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 09.03.09;09.03.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки, облека, капи (покривки за глава)

(210) **TM 2012/999**

(220) 25/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Glaxo Group Limited****980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

RELVAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции, сите за спречување, третирање и/или ублажување на респираторни заболувања и пореметувања

(210) **TM 2012/1000**

(220) 25/09/2012

(442) 31/08/2013

(731) **Glaxo Group Limited****980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

REVINTY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	TM 2012/0721	TM 2012/0948
3	TM 2008/0560	TM 2012/0870	5 TM 2012/0863
	TM 2008/0561	TM 2012/0872	TM 2012/0870
	TM 2012/0716	TM 2012/0891	TM 2012/0872
	TM 2012/0717	TM 2012/0892	TM 2012/0874
	TM 2012/0718	TM 2012/0893	TM 2012/0877
	TM 2012/0719	TM 2012/0894	TM 2012/0915
	TM 2012/0720	TM 2012/0944	TM 2012/0916

	TM 2012/0942	16	TM 2012/0740		TM 2012/0720
	TM 2012/0949		TM 2012/0922		TM 2012/0721
	TM 2012/0950		TM 2012/0925		TM 2012/0740
	TM 2012/0968	17	TM 2012/0843		TM 2012/0843
	TM 2012/0969	18	TM 2012/0944		TM 2012/0899
	TM 2012/0970		TM 2012/0947		TM 2012/0920
	TM 2012/0971	19	TM 2012/0883		TM 2012/0925
	TM 2012/0972		TM 2012/0884		TM 2012/0931
	TM 2012/0973		TM 2012/0960		TM 2012/0932
	TM 2012/0983	20	TM 2012/0953		TM 2012/0933
	TM 2012/0984	21	TM 2012/0843		TM 2012/0934
	TM 2012/0985		TM 2012/0897		TM 2012/0944
	TM 2012/0986	24	TM 2011/0580		TM 2012/0953
	TM 2012/0987	25	TM 2011/0580		TM 2012/0954
	TM 2012/0988		TM 2012/0936		TM 2012/0955
	TM 2012/0989		TM 2012/0944		TM 2012/0956
	TM 2012/0990		TM 2012/0947		TM 2012/0957
	TM 2012/0991		TM 2012/0998		TM 2012/0958
	TM 2012/0999	28	TM 2012/0921		TM 2012/0959
5	TM 2012/1000	29	TM 2012/0849		TM 2012/0960
6	TM 2012/0883		TM 2012/0853		TM 2012/0961
	TM 2012/0884		TM 2012/0859		TM 2012/0962
	TM 2012/0960		TM 2012/0860		TM 2012/0963
7	TM 2012/0885		TM 2012/0933		TM 2012/0964
	TM 2012/0886		TM 2012/0950		TM 2012/0965
	TM 2012/0888	30	TM 2012/0927		TM 2012/0966
	TM 2012/0943		TM 2012/0928		TM 2012/0967
9	TM 2012/0813		TM 2012/0929		TM 2012/0977
	TM 2012/0883		TM 2012/0930		TM 2012/0995
	TM 2012/0884		TM 2012/0934		TM 2012/0996
	TM 2012/0889		TM 2012/0950		TM 2012/0997
	TM 2012/0919		TM 2012/0982	36	TM 2012/0975
	TM 2012/0936	32	TM 2012/0935		TM 2012/0976
	TM 2012/0943		TM 2012/0951		TM 2012/0995
	TM 2012/0966	33	TM 2012/0935		TM 2012/0996
	TM 2012/0967		TM 2012/0941	37	TM 2012/0843
	TM 2012/0992	34	TM 2012/0911		TM 2012/0960
11	TM 2012/0843		TM 2012/0912		TM 2012/0966
	TM 2012/0883		TM 2012/0931		TM 2012/0967
	TM 2012/0884		TM 2012/0932		TM 2012/0997
	TM 2012/0885		TM 2012/0980	38	TM 2012/0732
	TM 2012/0886	35	TM 2011/0580		TM 2012/0813
	TM 2012/0887		TM 2012/0716		TM 2012/0899
	TM 2012/0888		TM 2012/0717		TM 2012/0954
14	TM 2012/0944		TM 2012/0718		TM 2012/0955
	TM 2012/0977		TM 2012/0719		TM 2012/0956

	TM 2012/0957		TM 2012/0925		TM 2012/0954
	TM 2012/0958		TM 2012/0936		TM 2012/0955
	TM 2012/0959		TM 2012/0945		TM 2012/0956
	TM 2012/0997		TM 2012/0946		TM 2012/0957
39	TM 2012/0740	42	TM 2012/0883		TM 2012/0958
	TM 2012/0981		TM 2012/0884		TM 2012/0959
41	TM 2012/0740		TM 2012/0899		TM 2012/0960
	TM 2012/0813		TM 2012/0922	43	TM 2012/0981
	TM 2012/0922		TM 2012/0943		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
American International Group, Inc. a Delaware corporation	MK/T/ 2012/975
American International Group, Inc. a Delaware corporation	MK/T/ 2012/976
Astellas Pharma Europe B.V.	MK/T/ 2012/874
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2012/942
Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company	MK/T/ 2012/941
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	MK/T/ 2012/887
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2012/970
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2012/971
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2012/972
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2012/973
FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECA DE ONIL, S.A.	MK/T/ 2012/921
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/891
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/892
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/893
Gaudal Limited	MK/T/ 2012/894
GENEVA LABORATORIES LIMITED (a company incorporated in Virgin Islands (British)	MK/T/ 2012/948
Glaxo Group Limited	MK/T/ 2012/999
Glaxo Group Limited	MK/T/ 2012/1000
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/983

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/984
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/985
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/986
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/987
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/988
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/989
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/990
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/991
Henan Xinfei Electric Co. Ltd.	MK/T/ 2012/885
Henan Xinfei Electric Co. Ltd.	MK/T/ 2012/886
Henan Xinfei Electric Co. Ltd.	MK/T/ 2012/888
JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.	MK/T/ 2012/897
Kickers International B.V. a Dutch company,	MK/T/ 2012/947
KiK Textilien und Non-Foods GmbH	MK/T/ 2012/998
MAGINUS DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU	MK/T/ 2008/560
MAGINUS DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU	MK/T/ 2008/561
Motorola Trademark Holdings, LLC	MK/T/ 2012/992
National Geographic Society	MK/T/ 2012/813
ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S.	MK/T/ 2012/981
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)	MK/T/ 2012/889
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	MK/T/ 2012/919
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	MK/T/ 2012/920
SHFL entertainment, Inc.	MK/T/ 2012/945
SHFL entertainment, Inc.	MK/T/ 2012/946
Takeda Pharmaceutical Company Limited	MK/T/ 2012/968
Takeda Pharmaceutical Company Limited	MK/T/ 2012/969
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.	MK/T/ 2012/944
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2012/982
Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH	MK/T/ 2012/943
Zumba Fitness, LLC	MK/T/ 2012/936
Агрон Зумери	MK/T/ 2012/997
АД ЈАКА 80 Радовиш	MK/T/ 2012/870
АД ЈАКА 80 Радовиш	MK/T/ 2012/872
АНЕТА КОМПАНИ ДООЕЛ	MK/T/ 2012/933
Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловик ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/950
ДПТУ Воман Менаџер - Скопје	MK/T/ 2011/580
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/899
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/954
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/955
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/956
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/957
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/958

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/959
Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/995
Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/996
Друштво за одржување на курсеви за странски јазик, промет, производство и услуги ЧЕЛИНЦ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/922
Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани	МК/Т/ 2012/966
Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани	МК/Т/ 2012/967
Друштво за производство, трговија и услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/931
Друштво за производство, трговија и услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/932
Друштво за производство, трговија и услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/925
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/961
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/962
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/963
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/964
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/965
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2012/859
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2012/860
Друштво за трговија и услуги ФОКУС никола ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/953
Друштво за трговија на големо и мало БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2012/977
Друштво за трговија, услуги и градежништво ЕРГО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/960
Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/883
Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/884
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/877
Енес Рамадани	МК/Т/ 2012/934
Импераил Тобако ТКС а.д.	МК/Т/ 2012/980
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)	МК/Т/ 2012/911
Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz)	МК/Т/ 2012/912
Јавно Претпријатие Стрежево Битола	МК/Т/ 2012/849
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2012/935
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2012/853
Ненико, друштво за производство, сточарство, трговија на големо и мало	МК/Т/ 2012/951
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/716
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/717
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/718
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/719

ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/720
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/721
СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола	МК/Т/ 2012/843
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/740
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/927
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/928
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/929
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/930
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ со седиште во Скопје, општина Центар	МК/Т/ 2012/732
Фармасвис дооел	МК/Т/ 2012/949
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/863
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/915
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2012/916

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата

- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **20152** (151) 17/07/2013
 (210) ТМ 2006/781 (220) 01/08/2006
 (181) 01/08/2016
 (450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza**

Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HEALTHWORKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 Фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; кинески растителен чај, медицински чај, медицински пијалочи, медицински напитки; вода за јакнење и окрепнување, напитки за јакнење и окрепнување, пијалочи за јакнење и окрепнување, растителни напитки (се за медицинска употреба); растителни екстракти (за медицинска употреба); растителни инфузии (за медицинска употреба); растителен чај (за медицинска употреба); растителни смеси за медицинска употреба; растителни препарати за медицинска употреба; медицински растителни инфузии; кинески народни лекови; растителени желеа; желе од желка; лекови за јакнење и окрепнување

кл. 29 Месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти; супи, подготовки за супи, супи во прав, мешавини за супи, конзервирани супи, замрзнати супи, состојки за правење супи (сите не-медицински); додатоци на прехрана и нутрициски додатоци (останати освен оние за

медицинска употреба); природни продукти во смисол на растителни подготовки (останати освен оние за медицинска употреба); додатоци на храна со растенија (останати освен оние за медицинска употреба)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замени за кафе; растителни напитки (останати освен за медицинска употреба); растителни екстракти (останати, освен оние за медицинска употреба); растителни инфузии (останати, освен оние за медицинска употреба); растителен чај (останати, освен оние за медицинска употреба); брашно и производи од житните растенија, леб, колачи и слатки, сладоледи; мед, мелис; квасец, прашок за дигање, сол, слачица (сенф); оцет, умаци (зачини); миродии; мраз за ладење; десерти; пудинзи; оризни колачи; додатоци за храна за човекова употреба; храна за јакнење и окрепнување (останати, освен оние за медицинска употреба)

кл. 32 Пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалочи, пијалочи од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалочи, напитки од овошни сокови; пијалаци, напитки, вода за јакнење и окрепнување, напитки за јакнење и окрепнување, пијалочи за јакнење и окрепнување; безалкохолни напитки кои се изработуваат по нарачка; напитки во прав (безалкохолни)

кл. 35 огласување; деловно управување; деловна администрација; канцелариски функции; продажба на мало и големо на храна, вода, пијалочи и напитки од сите врсти (било за медицинска или не-медицинска употреба) и состојки, смеси, сирупи и подготовки за правење на исти, кинески народни лекови, лекови за јакнење и окрепнување, растителни инфузии и екстракти (било за медицинска или не-медицинска употреба), растителни препарати (било за медицинска или не-медицинска употреба), додатоци на храна и нутрициски додатоци за човекова употреба (било за медицинска или не-медицинска употреба); услуги на продажба на мало за се горе наведено; огласување, услуги на деловно советување,

деловно управување и организација на консултански услуги врзани за се горе наведено кл. 41 Образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, услуги на обука и стручно оспособување вклучувајќи прибавување информации во полето на исхрана, пијалоци и напитоци, кинеска медицина, здрави напитоци и храна и здравствена нега

кл. 43 Услуги на давање храна и пијалоци; привремено сместување; ресторани; кафеани, кафетерии, снек барови; кафе барови; чајани; ресторани за брза храна (fast food); услуги на доставување на храна (take away); услуги на катеринг; подготвување на храна за надвор (за носење); подготвување храна, пијалоци и напитоци за конзумција надвор (take away)

кл. 44 Медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; консултантски услуги и советувања врзани за храна, пијалоци и напитоци, кинеска медицина, здрава храна и напитоци и услуги на здравствена нега

(111) **20158** (151) 14/08/2013
(210) ТМ 2008/1327 (220) 23/09/2008
(181) 23/09/2018
(450) 31/08/2013

**(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖБА И ГРАДБА БИРО-БД ДОО,
СКОПЈЕ**

ул. Маркс и Енгелс 7/2 Скопје, МК

(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **20108** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2008/1573 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018

(450) 31/08/2013

**(732) Здружение на граѓани Локомотива -
центар за нови иницијативи во уметноста и
културата - Скопје**

**бул. Партизански одреди 21, А2/ 3/2 стан 4,
1000 Скопје, МК**

(540)

LOCOMOTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука; забава и културни активности

(111) **20097** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2008/1741 (220) 20/11/2008
(181) 20/11/2018
(450) 31/08/2013

(732) ТТК БАНКА АД Скопје

ул. Народен Фронт 19а 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот: прибирање на депозити и други повратни извори на средства; Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; Кредитирање во странство вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; Издавање и администрирање на платежни средства (парични, картички, чекови, патнички чекови, меници); Издавање на електронски пари, доколку е уредено со посебен закон; Финансиски лизинг; Менувачки работи; Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; Брз трансфер на пари; Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на

обезбедување; Изнајмување сефови, остава и депо; Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит); Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; Тргување со хартии од вредност; Тргување со финансиски деривати; - Управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти; Давање услуги на банка - чувар на имот; Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност; Посредување во продажба на полиси за осигурување; Посредување во склучување на договори за кредити и заеми; Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; Економско - финансиски консалтинг; Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка кл. 45 правни услуги; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **20151** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2009/41 (220) 23/01/2009
(181) 23/01/2019
(450) 31/08/2013

**(732) Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје**

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(111) **20075** (151) 12/06/2013

(210) ТМ 2009/1043 (220) 28/10/2009
(181) 28/10/2019
(450) 31/08/2013

**(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на; фармацевтски производи, опрема за болници и лаборатории, лабораториски апарати и апаратури

кл. 44 медицински услуги, аптеки

(111) **20015** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2009/1077 (220) 05/11/2009
(181) 05/11/2019
(450) 31/08/2013

**(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC ATS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни земни возила, со исклучок на фелни (бандажи) од лесен метал за тркала за возила

(111) **20159** (151) 26/07/2013
(210) ТМ 2009/1082 (220) 06/11/2009
(181) 06/11/2019
(450) 31/08/2013

(732) **ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.**

Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, МК

(540)

РЕСТОРАН

ВОДЕНИЦА МУЛИНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 приготвување храна и пијалаци

(111) **20160** (151) 26/07/2013
(210) ТМ 2009/1083 (220) 06/11/2009
(181) 06/11/2019
(450) 31/08/2013

(732) **ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.**

Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, МК

(540)



(591) кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 приготвување храна и пијалаци

(111) **20096** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2010/932 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2013

(300) 008878779 12/02/2010 ЕМ

(732) **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**

Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zurich, CH

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимирани препарати за атмосфера;
колекција (збирка), есенцијални масла, спрејови
за парфемирање соби; препарати за
парфемирање или ароматизирање на воздухот

кл. 4 свеќи; парфимирани или миризливи свеќи

кл. 5 препарати за освежување на воздухот,
препарати за прочистување на воздухот;
освежувачи на воздухот во соба; препарати за
парфемирање или ароматизирање на воздухот;
дезодоранси; препарати за неутрализирање на
непријатни миризби

кл. 11 апарати и инструменти, сите за миризба,
прочистување или освежување на атмосферата;
делови и додатоци за сите наведени стоки

(111) **20109** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2010/934 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2013

(732) **Giga-Byte Technology Co., Ltd.**

No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

GIGABYTE

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, персонални компјутери;
компјутерски сервери; преносни компјутери -
лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање
забелешки; џебен комуникатор; управувачка
кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top
boxes); компјутерски матични плочи;
компјутерски конзоли; компјутерски кабли;
компјутерски уреди за греење / ладење;

компјутерски терминали; ЛЦД монитори; додатна картичка за компјутери, имено картички за модем, видео графичка акцелераторска картичка, ЛАН (мрежна) картичка за поврзување на мали преносни компјутерски уреди со компјутерски мрежи, контролни мрежни картички и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс уреди) картички; компјутерски работни станици од кои се состојат компјутерите; графички картички и контролори; ЛАН хардвер; контролори на компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди, имено компјутерски монитори, мауси, тастатури, звучници, компјутерски мемориски уред, имено хард дискови, дискети, оптички дискетни единици; интегрални кола; печатена плоча; компјутерско напојување со електрична енергија; електрични одводи; уреди за далечинско управување за компјутери; хардвер за телекомуникации и податоци за вмрежување; уреди за факс/модем; кабловски модеми; уреди за вмрежување, имено, контролори за мрежни интерфејси; рутери, осовини, мостови; видео телефони; апарати за видео конференција; дигитални камери; дигитални телефони; мобилни телефони; електрични конектори; прилози за компјутерски хард дискови; видео и мултимедија прожектори; фотографски прожектори; компјутерски софтвер, за тестирање, апликација и систем софтвер на компјутерски хардвер, софтверски драјвери, вграден софтвер; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики

кл. 35 увоз и извоз на производи поврзани со компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни промоции (за други); заедничко спојување за доброто на другите, различни производи во врска со компјутерски сродни производи, овозможувајќи им на клиентите соодветно разгледување и купување на тие производи на големо и мало

кл. 37 инсталација на компјутерски и мрежни системи; услуги на поправка за компјутери и компјутерски периферни уреди, компјутерско вмрежување и придружни периферни уреди; компјутерски инсталации и услуги за одржување

(111) **20110** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2010/967 (220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 31/08/2013


(732) **Arcor S.A.I.C.**

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(111) **20150** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2010/969 (220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 31/08/2013


(732) **Arcor S.A.I.C.**

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(111) **20111** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2010/970 (220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 31/08/2013


(732) **Arcor S.A.I.C.**

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(111) **20099** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2010/1083 (220) 27/09/2010
(181) 27/09/2020
(450) 31/08/2013

(732) **Друштво за угостителски услуги**

ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО Скопје

плоштад Македонија бб, МК

(540)

ГРАДСКА КАФЕАНА ПЕЛИСТЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **20155** (151) 18/07/2013
(210) ТМ 2010/1425 (220) 15/12/2010
(181) 15/12/2020
(450) 31/08/2013

(732) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(740)

(540)



Винотека Темов

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **20156** (151) 18/07/2013
(210) ТМ 2010/1426 (220) 15/12/2010
(181) 15/12/2020
(450) 31/08/2013

(732) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **20157** (151) 18/07/2013
(210) ТМ 2010/1427 (220) 15/12/2010
(181) 15/12/2020
(450) 31/08/2013

(732) **УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за
ентертеинмант и ивент продукција Скопје**

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



БАСКЕРФЕСТ

(551) индивидуална

(111) **20153** (151) 18/07/2013
 (210) ТМ 2010/1428 (220) 15/12/2010
 (181) 15/12/2020
 (450) 31/08/2013

(732) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалаци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **20154** (151) 18/07/2013
 (210) ТМ 2010/1429 (220) 15/12/2010
 (181) 15/12/2020
 (450) 31/08/2013

(732) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 организирање и водење концерти

(111) **20103** (151) 16/07/2013
 (210) ТМ 2011/21 (220) 12/01/2011
 (181) 12/01/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)

GRAND BLAZER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 моторни возила и делови за истите

(111) **20107** (151) 16/07/2013
 (210) ТМ 2011/136 (220) 21/02/2011
 (181) 21/02/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Кочишки Логин and Сладиновски Сашо**
ул. „Владимир Комаров“ 6/3-6, 1000 Скопје,
МК and ул. „Антон Попов“ 132а, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сива, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив, кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, клишиња, печатарски производи, печатени материјали со специјална заштита и намена, печатење, амбалажа, влезници, карти, возни карти, упатници, вињети, вреќички за амбалажирање, гравури, графички прикази, етикети, контрола, листови /хартиени производи/, матрици за размножување /шаблони/, нацрти, обвивки /хартиени производи/, пишување (подлоги за пишување), размножување, репродуцирање, фотографии
 кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), поддршка при организирање дејности (советување за организирање на дејностите), промоција /продажба за трети лица/, поддршка при on-line продажба за трети лица, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор,

јавно мислење (испитување на јавното милсење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, односи со јавност, демонстрација на производи, документи (умножување на документи)

кл. 41 забава, спортски и културни активности, услуги за обавување евиденција на посетители при спортски и културни активности, вариети, дискотеки (услуги на дискотеките), клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, приредби (одржување на приредби), разонода, разонода (упатство за разонода), конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

(111) **20077** (151) 03/07/2013
(210) ТМ 2011/147 (220) 24/02/2011
(181) 24/02/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Линк Медиа Плус Дооел**
ул.Народен фронт 5/4-5, 1000 Скопје, МК
(740)
(540)



(591) бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии,

канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, сликарски прибор, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјал за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревет и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

(111) **20106** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2011/280 (220) 24/03/2011
(181) 24/03/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Societe des Produits NESTLE S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 пијалоци врз база на млеко; подготовки врз база на млеко и павлака; подготовки врз база на протеини за храна за луѓе

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалоци врз база на кафе, ладно кафе (iced coffe); замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалоци врз база на кафе; цикорија; чај, екстракти од чај, подготовки и пијалоци врз база на чај; ладен чај; подготовки врз база на слад; какао и подготовки и пијалоци

врз база на какао; чоколадо, чоколадни производи, подготовки и пијалоци врз база на чоколадно; слаткарски производи, колачиња, бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики за цвакање; природни засладувачи; пекарски производи, леб, квасец, пецива; бисквити, торти, колачи, обланди, карамели, пудинзи; сладолед, воден мраз /прехранбен/, шербети, смрзнати слаткарски производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени пијалоци, смрзнати десерти, смрзнати јогурти; обрзани агенти за производство на сладолед и/или водни мразови и/или шербети и/или смрзнати слаткаски производи и/или смрзнати торти и/или безалкохолни ледени пијалоци и/или смрзнати десерти и/или смрзнати јогурти; житарици за појадок, мусли, пченкарни снегулки (corn flakes), табли од житарици (cereal bars), подготвени житарици (ready-to-eat cereals), подготовки од житарици

кл. 32 пијалоци со вкус и врз база на овошје; млечни ферментирани пијалоци; пијалоци врз база на кафе; изотонични пијалоци

(111) **20149** (151) 11/07/2013
(210) ТМ 2011/329 (220) 08/04/2011
(181) 08/04/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Беџет Муслија**

ул. Фуштанска бр.12а, 1000 Скопје, МК

(540)

ZHURNAL 

ЖУРНАЛ 

ZHURNAL ЖУРНАЛ (во изглед)

(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи

кл. 35 економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење

(испитување на јавното мислење); објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; рекламна документација (уредување на рекламна документација); рекламна хроника; ажурирање на рекламен материјал, подготвување рекламни рубрики; услуги за пратење на печатените вести

(111) **20101** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2011/361 (220) 18/04/2011
(181) 18/04/2021
(450) 31/08/2013

(300) 85/155,120 18/10/2010 US

(732) **Avocent Huntsville Corp.**

4991 Corporate Drive Huntsville, Alabama

35805, US

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

TRELLIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за менаџирање со инфраструктурни информативни центри; Софтвер за пратење на физичка актива; софтвер за анализа на ефектите и искористувањата; софтвер за записи при попис и планирањеч софтвер за автоматизација на активата и надгледување; софтвер за визуелно моделирање; хардвер; вграден софтвер; прекинувачи, прекинувачи за пренос; извори на енергија; UPS (непрекинати извори на енергија); системи за ладење; пренапонски пригушувачи; куќишта; сервери; блејд сервери; виртуелни сревери; куќишта за сервер; батерии, PDU (единици за дистрибуција на енергија); контролери; контролери за пожарникарски пумпи; кабинети; конзоли; ЛЦД конзоли, информациски менаџмент системи; модули,

регулатори на моќност; ладилни системи; вентилациски контролери; панелни врати; монитори; пренапонски заштитници; системи за информациски менаџмент на центри за податоци кои што содржат компјутери, компјутерски хардвер и софтвер, HVAC/R (Греење, Вентилација и Воздушно Прочистување) / Ладилни системи за употреба во информативни центри и компјутерски соби, серверски хардвер и софтвер, вграден софтвер, прекинувачи, пренапонски пригушувачи, системи за енергија, непрекинати извори на енергија, кабинети, постолја, батерии, контролери, комтролери за пожарникарски пумпи, едеиници за дистрибуција на енергија, ЛЦД конзоли кл. 11 HVAC/R (Греење, Вентилација и Воздушно Прочистување) / Ладење; амбиентални контролни апаратури; кондензери, компресори; вентилатори; клима уреди кл. 35 дистрибуција на компјутерски софтвер кл. 37 одржување и поправка на инфраструктурни и информациски системи и опрема кл. 38 телекомуникациски сервиси кл. 42 инфраструктурен мониторинг, мерење и управување, мониторинг на енергија, управување и мерење; управување и мониторинг на информативни центри; компјутерски услуги, имено, надгледување на локација, мониторинг на опрема, мониторинг на систем, мапирање на простор, и информациски и технолошки услуги; консултациски услуги; компјутерски услуги, имено, софтвер како услуга; услуги при анализа на информации, обезбедување на употреба на он-лајн софтвер кој не може да се превземе, софтвер; системи за управување во информациски центри; компјутерски услуги

Дополнителни услуги (кои не се во приоритетните барања)

Софтвер; системи за управување со информациски центри; компјутерски услуги

(111) 20105	(151) 28/06/2013
(210) ТМ 2011/370	(220) 20/04/2011
	(181) 20/04/2021
	(450) 31/08/2013

(300) T11/00009E 03/01/2011 SG
(732) **Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company**
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно, какао, чаеви (билни и не-билни), кафе, чај, пијалочи на база на какао и еспресо, и пијалочи направени со база од кафе и/или еспресо, пијалочи направени со база од чај, чоколадо во прав и ванила, сосови за додавање во пијалаци; чоколаден сируп, ароматизирани сирупи за додавање во пијалаци, печива, вклучувајќи мафини, земички, бисквити, колачиња, колачи и леб, сендвичи, гранола, кафе подготвено за пиење, чај подготвен за пиење, сладолед и замрзнати слатки; чоколадо, бонбони и слатки
кл. 35 бизнис администрација, бизнис менаџмент; франшизинг, имено обезбедување техничка помош во воспоставувањето и/или работењето на ресторани, кафулиња, продавници за кафе и снек барови; малопродажни услуги од областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна, електрични апарати, не-електрични апарати, прибори за домаќинство, прибори за кујна, часовници, часовници за на рака, кујнски тајмери, штоперици, накит, книги, музички снимки, подлоги за глумчиња за компјутери, паричници, портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за книги, куфери и чадори, сите направени од ткаенини, пластика или кожа, приврзаци за

клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, вклучувајќи мечиња, полнети играчки, кадифени играчки, кукли и додатоци за нив, новогодишни украси; дистрибуција на големо, продавници на големо и услуги за нарачување на големо сите во областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна, електрични апарати, не-електрични апарати, прибори за домаќинство, прибори за кујна, часовници, часовници за на рака, кујнски тајмери, штоперици, накит, книги, музички снимки, подлоги за глумчиња за компјутери, паричници, портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за книги, куфери и чадори, сите направени од ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, вклучувајќи мечиња, полнети играчки, кадифени играчки, кукли и додатоци за нив, новогодишни украси; услуги за нарачки по пошта и услуги за каталожски нарачки по пошта, компјутеризирани услуги за он лајн нарачки, компјутеризирани услуги за он-лајн трговија на мало, услуги за он лајн нарачки и услуги на он лајн продавници на мало сите во областа на: кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна, електрични апарати, не-електрични апарати, прибори за домаќинство, прибори за кујна, часовници, часовници за на рака, кујнски тајмери, штоперици, накит, книги, музички снимки, подлоги за глумчиња за компјутери, паричници, портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за книги, куфери и чадори, сите направени од ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, вклучувајќи мечиња, полнети играчки, кадифени играчки, кукли и додатоци за нив, новогодишни украси; компјутеризирани он лајн регистри за подароци и услуги за нарачување

кл. 43 ресторан, кафуле, кафетерија, снек бар, кафе бар и продавница за кафе, ресторански услуги за земање и достава на храна; кетеринг услуги; услуги на снабдување со кафе за канцеларии; договорни услуги за храна; подготовка на храна; подготовка и продажба на храна и пијалоци за носење

(111) **20104** (151) 28/06/2013
(210) ТМ 2011/371 (220) 20/04/2011

(181) 20/04/2021

(450) 31/08/2013

(300) 43097 07/12/2010 ТТ

(732) **Intel Corporation,**

**2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, компјутерски периферни уреди, компјутерски терминали; компјутерски хардвер; машини за компјутерски игри, микропроцесори, мемориски плочи, монитори, дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи, диск драјвови, адаптери, адаптер картички, конектори и драјвери; празен компјутер за чување на податоци; магнетни носачи на податоци; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за пишување, преземање/симнување, пренесување, примање, уредување, вадење/извлекување, кодирање, декодирање, прикажување, чување/складирање и организирање на текст, графика, слики, и електронски публикации; компјутерски софтвер и фирмвер, имено, програми за оперативен систем, програми за синхронизација на податоци, и програми како алатки за развој на апликации за лични и рачни компјутери; компјутерски хардвер и софтвер за обезбедување на интегрирана телефонска комуникација со компјутеризирани глобални информациски мрежи; претходно-снимени компјутерски програми за управување со лични информации, софтвер за управување со база на

податоци, софтвер за препознавање на карактери, софтвер за управување со телефонија, софтвер за електронска пошта и праќање/примање пораки, софтвер за повикување преку пејџер, софтвер за мобилна телефонија; софтвер за синхронизација на база на податоци, компјутерски програми за пристапување, разгледување/прелистување и пребарување онлајн бази на податоци, компјутерски софтвер за пренасочување на пораки, Интернет е-пошта, и/или други податоци до еден или повеќе електронски рачни/преносливи уреди од склад на податоци на или поврзани со персонален компјутер или сервер; компјутерски софтвер за синхронизација на податоци помеѓу оддалечена станица или уред и фиксна или оддалечена станица или уред; преземени (downloadable) електронски публикации/изданија во вид на книги, драми, памфлети, брошури, билтени, списанија, магазини, и периодични списанија на широк спектар на теми од општ интерес; рачни/преносливи дигитални електронски уреди и софтвер поврзан со истите; аудио плеери за MP3 и други дигитални формати; рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet) компјутери, персонални дигитални асистенти, електронски организатори, електронски тефтери (notepads); мобилни дигитални електронски уреди, ГПС уреди (GPS - Global Positioning System), телефони; рачни и мобилни дигитални електронски уреди за праќање и примање на телефонски повици, факсови, електронска пошта, и други дигитални податоци; безжични телефони; мобилни телефони; делови и додатоци за мобилни телефони; факсимил машини, телефонски секретарки, апарати/камери, видеофони, софтвер и хардвер на основа на телефон за добивање на информации; електронски рачни единици за безжичен прием, складирање и/или пренос на податоци и пораки, и електронски уреди кои му овозможуваат на корисникот следење на и управување со лични информации; опрема и инструменти за електронска комуникација; апарати и инструменти за телекомуникација; фонтови, печатарски слогови, печатарски

дизајни и симболи во форма на снимени податоци; чипови, дискови и касети со назнака или за снимање на компјутерски програми и софтвер; работна (random access) меморија, меморија само за читање (read only); апарати за интерна (solid state) меморија; компјутерски и електронски игри; прирачници во електронски читлива, машински читлива или компјутерски читлива форма за употреба со, и во продажба како единица/целина со сите гореспоменати производи; апарати за складирање на податоци; хард драјвови; минијатурни хард диск драјв единици за складирање; аудио видео дискови, CD-ROM дискови, и дигитални повеќенаменски дискови; подлоги за глумчиња (mouse pads); батерии; батерии на полнење (rechargeable); полначи; полначи за електрични батерии; слушалки; стерео слушалки; слушалки за во уво (in-ear); стерео звучници; аудио звучници; аудио звучници за дома; монитор звучници; звучници за компјутери; персонални стерео звучни апарати; радио приемници, засилувачи, апарати за снимање и репродукција на звук, електрични фонографи, грамофони, хај фиделити стерео апарати, апарати за снимање и репродукција на касети, звучници (loudspeakers), единици со повеќе звучници, микрофони; дигитални аудио и видео уреди; рекордери и плеери за аудио касети, рекордери и плеери за видео касети, компакт диск плеери, дигитални повеќенаменски диск рекордери и плеери, дигитални рекордери и плеери за аудио касети; дигитални музички и/или видео плеери; радија; видео камери; аудио, видео, и дигитални миксери; радио предаватели; аудио апарати за кола; компјутерска опрема за употреба со сите гореспоменати производи; електронски апарати со мултимедијални функции за употреба со сите гореспоменати производи; електронски апарати за интерактивни функции за употреба со сите гореспоменати производи; додатоци/опрема, делови, фитинзи, и тестирачки апарати за сите гореспоменати производи; делови и фитинзи за сите гореспоменати производи; покривачи/обвивки, торби и футроли прилагодени или во облик за да ги содржат сите гореспоменати производи, изработени од кожа,

имитации од кожа, ткаенина, или текстилни материјали

(111) **20098** (151) 16/07/2013
(210) ТМ 2011/373 (220) 21/04/2011
(181) 21/04/2021
(450) 31/08/2013

(230)(300) 9744962 17/02/2011 ЕМ

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) црвена, кафена, крем, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; јајца, млечни производи; желеа, џемови компоти; млеко и млечни пијалоци; производи подготвени за конзумирање и кои што се состојат првенствено од горе споменатите производи

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од житарици; леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; трвки (билки); мирудии; производи подготвени за конзумирање и кои што се состојат првенствено од горе споменатите производи

(111) **20102** (151) 28/06/2013
(210) ТМ 2011/376 (220) 21/04/2011
(181) 21/04/2021
(450) 31/08/2013

(732) **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. A CORPORATION DULY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF JAPAN**

4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

VINCARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, пестициди, хербициди, инсектициди, фунгициди, гермициди, акарициди, нематиди, митициди

(111) **20126** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/485 (220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз**

Градско

Автопат 66, 1420 Градско, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



STOBI

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20131** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/729 (220) 30/06/2011
(181) 30/06/2021
(450) 31/08/2013

(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(740)

(540)



(591) нијанси на сина, бела, жолта, зелена,
црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сол и мирудии

(111) 20130 (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/730 (220) 30/06/2011

(181) 30/06/2021

(450) 31/08/2013

(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(740)

(540)



(591) бела, жолта, зелена, црвена и
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сол и мирудии

(111) 20129 (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/731 (220) 30/06/2011

(181) 30/06/2021

(450) 31/08/2013

(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена, црвена и
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сол и мирудии

(111) 20128 (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/732 (220) 30/06/2011

(181) 30/06/2021

(450) 31/08/2013

(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сол и мирудии

(111) 20127 (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/733 (220) 30/06/2011

(181) 30/06/2021

(450) 31/08/2013

(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сол и мирудии

(111) **20078** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2011/833 (220) 01/08/2011

(181) 01/08/2021

(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство, услужни работи и трговија на големо и мало ЕГЗАКТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Чедомир Миндеровиќ бр.35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, темно црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; хотели

(111) **19762** (151) 22/02/2013

(210) ТМ 2011/894 (220) 23/08/2011

(181) 23/08/2021

(450) 31/08/2013

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) виолетова и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ден, регенеративен

(111) **19765**

(151) 23/01/2013

(210) ТМ 2011/898

(220) 23/08/2011

(181) 23/08/2021

(450) 31/08/2013

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) виолетова и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за ден со колаген и Д-пантенол

(111) **19855**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/939

(220) 02/09/2011

(181) 02/09/2021

(450) 31/08/2013

(732) Владимир Лазаревик
ул.Октомвриска Револуција бр.4-3/29, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло темно зелена, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; објавување рекламни текстови; рекламни и маркетинг услуги, изнајмување рекламен простор; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, поставување - објавување реклами за други; он-лајн (on-line) рекламирање на компјутерска мрежа, организирање консултански услуги, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци

кл. 38 телекомуникации, интернет телекомуникации, комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги на пренесување пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување групи за дискусија со помош на интернет, интернет и поврзани услуги за приватните потрошувачи и трговски претпријатија, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги, обезбедување информации поврзани со здравје, здравствена заштита, информации и совети за здравје; обезбедување информации совети и консултации од областа на медицинските услуги здравствената и болничка заштита и на фармацевтските производи, вклучително и обезбедување на такви информации, совети и консултации по пат на интернет

(111) **19846**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/952

(220) 02/09/2011

(181) 02/09/2021

(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје**

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

Скопје, МК

(540)

TRIGLID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хиполипемик

(111) **20017**

(151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/959

(220) 13/09/2011

(181) 13/09/2021

(450) 31/08/2013

(732) **ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул.Кузман Шапкарев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

(111) **20018**

(151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/960

(220) 13/09/2011

(181) 13/09/2021

(450) 31/08/2013

(732) **БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ**

ул.Васил Ѓоргов бр.21 вл 2/8, 1000 Скопје, МК

(740) АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив, услуги на индустриски анализи и истражувања, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20019** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/979 (220) 15/09/2011
(181) 15/09/2021
(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје - Карпош, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

PRINCE COFFEE SHOP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **19854** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1021 (220) 29/09/2011
(181) 29/09/2021
(450) 31/08/2013

(732) Друштво за трговија и услуги СИКЕР СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Булевар ИЛИНДЕН бр. 93/лок. 7, КАРПОШ, 1000 Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што не се од метал за градби, подни плочки што не се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба, базени (пливачки базени), сидни резервоари, сидни плочки што не се од метал
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало : со лепила, силикони, хемиски производи за градежништво, хидроизолациони системи, неметални градежни материјали, азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што не се од метал за градби, подни плочки што не се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба, базени (пливачки базени), сидни резервоари, сидни плочки што не се од метал
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, издање, надзор над градежни работи, хидроизолирање (градби), антикорозивно заштитување, одржување базени

(111) **20133** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1027 (220) 29/09/2011
(181) 29/09/2021
(450) 31/08/2013

(732) Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕККО СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, МК
(540)

M-BANKING

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и

истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20134** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1028 (220) 29/09/2011
(181) 29/09/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул.Народен фронт бр.17, Скопје, МК**
(540)



(591) жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20135** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1029 (220) 29/09/2011
(181) 29/09/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул.Народен фронт бр.17, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20161** (151) 13/08/2013
(210) ТМ 2011/1054 (220) 06/10/2011
(181) 06/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Алфа Банка АД Скопје ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) светло сива, темно сина, темно сива, зелена


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **20162** (151) 13/08/2013
(210) ТМ 2011/1065 (220) 10/10/2011
(181) 10/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **НТР "BIBITA" Vitomirica bb, 30 000 Рес, Republika Kosovo, ZB**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)




(591) сина, сребрена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **20163** (151) 13/08/2013
(210) ТМ 2011/1066 (220) 10/10/2011
(181) 10/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **НТР "BIBITA"**

Vitomirica bb, 30 000 Рес, Republika Kosovo, ZB

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)




(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **19847** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1082 (220) 13/10/2011
(181) 13/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп**

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно
зелена, сина, светло и темно кафена, црвена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, кекс за деца

(111) **19848** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1083 (220) 07/10/2011
(181) 07/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**

**Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, светло и темно сина и бежова и
розова жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пудра за деца

(111) **19849** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1084 (220) 07/10/2011
(181) 07/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена и
розова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 хидратантно млеко за нега на детската
кожа

(111) **19850** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1085 (220) 07/10/2011
(181) 07/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта,
зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенливо средство за капење деца со
камилица

(111) **19851** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1086 (220) 07/10/2011
(181) 07/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ**
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно синаа, црвена,
жолта, зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон за деца од камилица

(111) **19852** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1087 (220) 07/10/2011
(181) 07/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ**
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта,
зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенливо средство за капење деца

(111) **20020** (151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1088 (220) 13/10/2011
(181) 13/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Supreme Protein, Inc.**

2231 Landmark Place, Manasquan, New Jersey 08736, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 здрава храна, спортски и протеински
штангли

(111) **19853** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1098 (220) 14/10/2011
(181) 14/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Алфа Банка АД Скопје**

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(740)
(540)



(591) светло сива, темно сива, темно сина и
зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **20021** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1106 (220) 18/10/2011
(181) 18/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**

ул. Орце Николов бр.94, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, виолетова, црна, сина и
зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
упраување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања што се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) **20022** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1108 (220) 18/10/2011
(181) 18/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД**

ул. Ленинова бр.53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, светло и темно жолта, светло
и темно кафена, црвена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 креми (козметички производи)

кл. 5 креми за кожа со одредено медицинско
дејство

(111) **19856** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/1110 (220) 19/10/2011
(181) 19/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **THE GILLETTE COMPANY**

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

POWER RUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, особено препарати за употреба пред, за време и по бричење, немедицински препарати за употреба во када или туш, талк пудра, депилациски и епилациски препарати и материјали, анти-перспиранти, дезодоранси, тоалетни производи

(111) **20023** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1111 (220) 19/10/2011
(181) 19/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**

1515 Broadway, New York, New York, 10036, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

VIACOM BLINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги за емитување и телекомуникации; услуги за пренос преку кабел и сателит; услуги за безжични мобилни телефони; обезбедување на преземачки рингтонови, музика, МР3 фајлови, графики, игри, видео слики и информации за безжични мобилни комуникациски уреди; обезбедување безжичен пренос за испраќање (uploading) и преземање (downloading) рингтонови, звуци, музика, МР3 фајлови, графики, игри, видео слики, информации и новини преку глобална компјутерска мрежа до

безжичен мобилен комуникациски уред; гласање и анкетирање преку безжичен мобилен комуникациски уред; испраќање и примање гласовни и текст пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; обезбедување онлајн систем за гласање преку интернет или безжичен комуникациски уред; интернет услуги со кој се подразбира да вклучуваат комуникациски услуги, имено пренесување емитуван звук и аудио-визуелни снимки преку интернет

кл. 41 услуги за забава; продукција, подготовка, изложби, дистрибуција и изнајмување на телевизиски и радио програми и на филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки дали или не преку интерактивен медиум, меѓу кои и интернет; продукција на забавни програми во живо, продукција на телевизиски забавни програми, телевизиски програми кои вклучуваат музика; организација, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; организација на интерактивни игри; забава и едукација; сите погореспомнати услуги исто така обезбедени преку глобална компјутерска мрежа и други (интерактивни) комуникациски мрежи, вклучувајќи интернет; обезбедување на интернет портал за новости кои вклучуваат линкови до вести и статии од областа на тековните настани; обезбедување на интернет веб-сајт портал од областа на музиката

(111) **19943** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1112 (220) 20/10/2011
(181) 20/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) **KURARAY CO., LTD.**

1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи кои се употребуваат во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделие, хортикултура и шумарство; непреработени вештачки смоли, непреработени пластични материји; ѓубрива; смеси за гаснење оган; препарати за калење и заварување; хемиски супстанции за зачувување храна; материји за штавење; лепливи супстанции кои се употребуваат во индустрија; кополимери етилен-винил алкохол

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се вклучени во другите класи; лепила за канцелариски или домашни употреби; пластични материјали за завиткување и пакување, кои не се вклучени во другите класи

кл. 17 гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; полупреработени пластични производи; материјали за подбивање (подлоги), заптивање и изолирање; свитливи неметални цевки; полупреработена вештачка смола и полупреработени пластични материји, особено составени од кополимер етилен-винил алохол

(111) 20024	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1113	(220) 20/10/2011
	(181) 20/10/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Georgia-Pacific Consumer Products LP**
133 Peachtree Sreet N.E., Atlanta, Georgia
30303, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ENMOTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 21 диспензери за хартиени крпи

(111) 20025	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1114	(220) 20/10/2011
	(181) 20/10/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Georgia-Pacific Consumer Products LP**
133 Peachtree Sreet N.E., Atlanta, Georgia
30303, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ENMOTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартиени крпи

(111) 19858	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1116	(220) 20/10/2011
	(181) 20/10/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A.**
de C.V.

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista,
Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) 19859	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1117	(220) 20/10/2011
	(181) 20/10/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.**

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **19860** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2011/1119 (220) 14/10/2011

(181) 14/10/2021

(450) 31/08/2013

(230)(300)

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ**

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски сапун

(111) **20026** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1123 (220) 21/10/2011

(181) 21/10/2021

(450) 31/08/2013

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. "Илинденска" бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PERFETTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, саго, замена за кафе, брашно и поризводи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **20027** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1125 (220) 25/10/2011

(181) 25/10/2021

(450) 31/08/2013

(732) **New Wave GroupLicensing SA**

Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS

KARRA, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CLIQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека и обувки

(111) **20028** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1127 (220) 26/10/2011

(181) 26/10/2021

(450) 31/08/2013

(732) **INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory**

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110

Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

IDEOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20029** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1129 (220) 26/10/2011
(181) 26/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

TRANSILANE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20030** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1131 (220) 27/10/2011
(181) 27/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје
бул. "Партизански одреди" бр.17-1/16, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 водење на работењето, управување со
работата, бизнис (помош во водењето бизнис),

бизнис информации, бизнис консултации
(професионално бизнис консултирање),
информации (бизнис информации),
консултирање (професионално бизнис
консултирање), советување за бизнис работење
и организација

кл. 41 обука, академии, конференции
(организирање и водење конференции), обука
(практична обука) [демонстрирање],
организирање и водење конференции,
организирање и водење работилници [обука],
организирање и водење семинари, практична
обука [демонстрирање], семинари
(организирање и водење семинари),
работилници (организирање и водење
работилници) [обука]

(111) **19861** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1132 (220) 28/10/2011
(181) 28/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) Ационерско друштво за осигурување и
реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА -
Скопје

ул.11 Октомври бр.25, 1000 Скопје, МК
(540)

INSAPP SOFTWARE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19862** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1136 (220) 28/10/2011
(181) 28/10/2021
(450) 31/08/2013

(732) Змејковски Борис
ул. Горноврановска бр.122, Скопје, МК

(740)
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 производство на флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал и неметал
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал и неметал

(111) **19863** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2011/1137 (220) 28/10/2011
 (181) 28/10/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Змејковски Борис**
ул. Горноврановска бр.122, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, жолта, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 производство на брусни камења во керамичко, смолно и магнезитно врзивно средство; стаклени дискови за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена мрежа за градежништвото; брусно платно и хартија
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: брусни камења во керамичко, смолно и магнезитно врзивно средство; стаклени дискови за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена мрежа за градежништвото; брусно платно и хартија

(111) **19864** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2011/1140 (220) 31/10/2011
 (181) 31/10/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

VISUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **19865** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2011/1158 (220) 01/11/2011
 (181) 01/11/2021
 (450) 31/08/2013


(732) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно кафена, златна, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 екструдирани жита прелиени со млечна чоколада

(111) **20031** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1160 (220) 02/11/2011
 (181) 02/11/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **MN PHARMACEUTICALS**

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

EMETRIL

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20032** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1163 (220) 03/11/2011
 (181) 03/11/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Beats Electronics, LLC****1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(111) 20033	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1164	(220) 03/11/2011
	(181) 03/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Beats Electronics, LLC****1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

IBEATS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(111) 20034	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1165	(220) 03/11/2011
	(181) 03/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Beats Electronics, LLC****1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BEATS BY DR. DRE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(111) **20035** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1166 (220) 03/11/2011
(181) 03/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) Beats Electronics, LLC
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

BEATSAUDIO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(111) **20036** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1167 (220) 03/11/2011
(181) 03/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) Beats Electronics, LLC
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

BEATS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни

дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(111) **19866** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1169 (220) 04/11/2011
(181) 04/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје**
ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, МК and ул.29ти Ноември бр.4/25, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

**RED
SOFA**

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; односи со јавноста; медиумски презентации; бизнис информации, демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), комуникациски медиуми (презентација на производи и услуги преку комуникациски медиуми), промовирање на продажбата за трети лица, манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење рекламни огласи и рекламен материјал
кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави; презентација на дела од

визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), изнајмување сценски декор, објавување текстови, одржување претстави, интервјуирање во живо, организирање и водење конгреси, организирање и водење конференции, организирање и водење концерти, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, организирање саеми, организирање натпревари, преведување, прикажување филмови, продукција на радио и телевизиски програми, услуги на репортери, услуги за пишување сценарија, услуги на студија за снимање, шоу програми

(111) **20037** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1170 (220) 04/11/2011
(181) 04/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CITRAM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **19867** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1171 (220) 07/11/2011
(181) 07/11/2021
(450) 31/08/2013

(230)(300)
(732) **GlaxoSmithKline LLC**
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

RAFINLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) 19868	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1172	(220) 07/11/2011
	(181) 07/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

TAFINLAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) 19869	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1173	(220) 07/11/2011
	(181) 07/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

KRISABLIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) 19870	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1174	(220) 07/11/2011
	(181) 07/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CHEVROLET MYLINK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски интерфејс модули кои се продаваат како составен дел на моторно копнено возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни и мобилни електронски уреди

(111) 20038	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1176	(220) 07/11/2011
	(181) 07/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. "Илинденска" 66, 2310 Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни десерти со различни вкусови

(111) 19924	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1180	(220) 08/11/2011
	(181) 08/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ELLIPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене, особено офталмолошки хируршки инструменти; рачно држани уреди кои се користат во текот на операцијата на катарактата и витректомија

(111) **19925** (151) 09/07/2013

(210) ТМ 2011/1183 (220) 08/11/2011

(181) 08/11/2021

(450) 31/08/2013

(300) 60093/2011 07/09/2011 CH

(732) **HN & UTI Switzerland LLC****Industriestrasse 3 6345 Neuheim, CH**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња; тутун за рачно завиткување; тутун за цвакање; влажна тутунска пудра позната како "снуз"; цигар и пури; цигарилоси; замена за тутун (не за медицинска употреба); бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари; филтри за цигари; кутии за тутун; пепелници; цевчиња; џебни машини за виткање цигари; запалки и кибрити

(111) **20039** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1184 (220) 09/11/2011

(181) 09/11/2021

(450) 31/08/2013

(732) **МОНТ ДООЕЛ Скопје****Скупи 5 А, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи; униформи и работнички одела; хартиени капи за медицински намена; професионална облека

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; огласување/рекламирање; рекламни огласи; рекламирање по пат на радио и телевизија; уредување излози; изнајмување на рекламен материјал; ширење рекламен материјал; промоции/продажба за трето лице; организирање изложби за комерцијални и рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажба; услуги за изнајмување облека; големопродажни и малопродажни услуги за: средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за

сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи; униформи и работнички одела; хартиени капи за медицински намени; ацесоари за облека; модни ацесоари

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали, обработка на текстил и крзно; кројачки услуги (кроење и шиене)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности; обуки; организирање модни настани, ревији, модни извештаи (информации за модата) и останати услуги поврзани со модата

кл. 43 подготвување храна и пијалаци; услуги за привремено сместување

(111) 19926 (151) 09/07/2013

(210) ТМ 2011/1189 (220) 09/11/2011

(181) 09/11/2021

(450) 31/08/2013

(732) Трговско друштво ТЕРА

КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје

ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

TERACOMM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, помош за комерцијално или индустриско работење, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), односи со јавноста, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички

апарати, изнајмување рекламен материјал, споредување информации во компјутерски датотеки, компјутерски датотеки, консултирање (професионално бизнис консултирање), изводи од сметка (изработка изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, истражување (бизнис истражување), маркетинг истражување, проучување (бизнис проучување), промовирање продажба за трети лица

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, известување за забави, услуги на игри кои се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), известување (известување за забави), лотарии (организирање лотарии), натпревари (организирање натпревари) [образование и забава], планирање забави, разонода; спортски и културни активности академии (обука), книги (издавање книги), продавање билети [забава], организирање и водење работилници [обуки]; спроведување семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и

продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување, услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, одржување на софтвер, обезбедување привремено користење на не даунлоадирачки софтвер и обработка на податоци, компјутерски бази на податоци

(111) **19927** (151) 09/07/2013

(210) ТМ 2011/1190 (220) 09/11/2011

(181) 09/11/2021

(450) 31/08/2013

(732) **Трговско друштво ТЕРА
КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје**

ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



(591) виолетова, црвена, сива, портокалова и
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, помош за комерцијално или индустриско работење, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), односи со јавноста, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, споредување информации во компјутерски датотеки, компјутерски датотеки, консултирање (професионално бизнис консултирање), изводи од сметка (изработка изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, истражување (бизнис истражување), маркетинг истражување, проучување (бизнис проучување), промовирање продажба за трети лица

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;

услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, известување за забави, услуги на игри кои се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), известување (известување за забави), лотарии (организирање лотарии), натпревари (организирање натпревари) [образование и забава], планирање забави, разонода; спортски и културни активности академии (обука), книги (издавање книги), продавање билети [забава], организирање и водење работилници [обуки]; спроведување семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување, услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување

на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, одржување на софтвер, обезбедување привремено користење на не даунлоадирачки софтвер и обработка на податоци, компјутерски бази на податоци

(111) 19928	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1191	(220) 11/11/2011
	(181) 11/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(111) 19929	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1192	(220) 11/11/2011
	(181) 11/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(111) 19930	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1193	(220) 11/11/2011
	(181) 11/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DOUBLE HAPPINESS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(111) 19931	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1194	(220) 11/11/2011
	(181) 11/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(111) 19932	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1196	(220) 14/11/2011
	(181) 14/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

RAID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздух; препарати за дезинфекција на воздух; освежувачи за ткаенини; дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

(111) 19944	(151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1201	(220) 15/11/2011
	(181) 15/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DETOXAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **19945** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1202 (220) 15/11/2011
(181) 15/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за

дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **19946** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1208 (220) 17/11/2011
(181) 17/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ

ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, МК and

ул.Лермонтова бр. 19, 1000 Скопје, МК

(740) Бањански Сашо

ул. Лесновска бр. 9, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, светло кафена и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари

(111) **19947** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1209 (220) 17/11/2011
(181) 17/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, МК

(540)

зачинейшо со љубов

(591) златна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и месни производи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на прехранбени производи

(111) **19948** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1210 (220) 17/11/2011
(181) 17/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, МК
(540)



ЕКСТРА МЕИН ЗАЧИНЕТО СО ЉУБОВ (во изглед)

(591) црвена, зелена, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо и месни производи
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
прехранбени производи

(111) 19949	(151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1211	(220) 17/11/2011
	(181) 17/11/2021
	(450) 31/08/2013

(732) NIKON CORPORATION
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Nikon

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиони елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски
направи; инкубатори за јајца; машини и системи
за производство на полупроводници; апарати за
изложување полупроводници; машини и системи
за производство на течен кристал; апарати за
изложување течен кристал; апарати за
тестирање полупроводници; апарати за

тестирање на течен кристал; машини за
полирање и апарати за вафли; делови и
додатоци за машини и системи за производство
на полупроводници; делови и додатоци за
машини и системи за производство на течен
кристал; делови и додатоци за апарати за
изложување на полупроводници; делови и
додатоци за апарати за изложување на течен
кристал; делови и додатоци за апарати за
тестирање на полупроводници; делови и
додатоци за апарати за тестирање течен
кристал; делови и додатоци за машини за
полирање и апарати за вафли

кл. 14 благородни метали и нивни легури и
производи од благородни метали или со облога
од нив, што не се вклучени во другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења;
часовничарски и хронометриски инструменти;
значки; приврзоци за клучеви од благородни
метали

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се вклучени во другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за
канцелариски и домашни потреби; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластичен материјал за пакување (не е
вклучен во другите класи); печатарски букви;
клишеа; држачи за фотографии; календари;
албуми; магацини (периодика); книги; весници;
налепници (канцелариски материјал); сликички
за размена

кл. 18 кожа и имитација на кожа, производи
изработени од овие материјали што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа;
куфери и патни торби; чадори, чадори за сонце и
стапови за одење; камшици, сарачка и
седларска стока; торби со врвка; поставени
торбици; футроли за картици (новчаници);
деловни футроли за картички; торбички за
клучеви; торби за пазарење; ранци; рачни торби

кл. 21 куќни или кујнски прибор и садови (не се
од благородни метали или со облоги од нив);
чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки);
материјали за правење четки; артикли што се

користат при чистење; челична волна; непреработено или полупреработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стакларија, порцелан, фајанс, грнчарија и лончарија што не е вклучена во други класи; чаши со рамно дно, шолји, плоснати шишиња за пијалаци, шишиња за вода, вакуум шишиња, чаши за пијалаци, садови за пијалаци, кутии за ручек

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; елеци; машки елеци; јакни; мантили; капи; шапки, покривала за глава; ленти за рачни зглобови; спортски униформи; престилки, маици

кл. 37 градежничко конструирање; поправање; услуги на инсталирање (инсталациски услуги); инсталација на машини за производство на полупроводници и системи; инсталација на машини за производство на течни кристали и системи; услуги на поправка или одржување на машини за производство на течни кристали и системи; услуги на поправка или одржување на машини за производство на полупроводници и системи; услуги на поправка или одржување на фотографска опрема; услуги на поправка или одржување на камери; услуги на поправка или одржување на дигитални фотоапарати; услуги на поправка или одржување на леќи на фотоапарати; услуги на поправка или одржување на оптички апарати или инструменти; услуги на поправка или одржување на микроскопи; услуги на поправка или одржување на двогледи; услуги на поправка или одржување на телескопи; услуги на поправка или одржување на далечинометри; инсталација на апарати за тестирање на полупроводници; инсталација на апарати за тестирање на течни кристали; услуги на поправка или одржување на апарати за тестирање на полупроводници; услуги на поправка или одржување на апарати за тестирање на течен кристал; услуги на поправка на очила; услуги на поправка или одржување на машини и инструменти за мерење или испитување; услуги на поправка или одржување на телекомуникациски уреди и апарати; услуги на поправка или одржување на електронски машини и апарати; услуги на поправка или одржување на апарати за

слушање; услуги на поправка или одржување на медицински апарати и инструменти

кл. 41 образовни услуги; подготовка на обука; разонода; спортски и културни активности; фотографија и давање на информации за фотографија; подготвување, водење и организирање на семинари за фотографи и давање на информации за фотографија; подготвување, водење и организирање на фотографски класи и давање на информации за фотографски класи; подготвување, водење и организирање на настани во врска со фотографии и давање на информации за настаните во врска со фотографиите; подготвување, водење и организирање на натпревари во фотографирање и давање информации за фотографски натпревари; изнајмување на камери и делови и прибор за нив; подготвување, водење и организирање изложби на фотографии и давање на информации за изложби на фотографии; обезбедување на простор за изложби на фотографии и давање на информации за изложби на фотографии; услуги на дигитално фотографирање; давање он-лајн услуги на дигитално фотографирање; фотографирање; образовни и наставни услуги врзани за фотографирање; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на фотографска опрема и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и инструменти за мерење или тестирање на делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на оптички инструменти и машини и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и системи за производство на полупроводници (вклучително апарати за тестирање на полупроводници и други периферни уреди) и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и системи за производство на течни кристали (вклучително и апарати за тестирање течни кристали и други периферни уреди) и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги

врзани за одржување, поправка и работа на телекомуникациски уреди и апарати и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на електронски машини и апарати и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и апарати за производство на очила и делови и прибор за нив; давање на услуги на он-лајн електронски публикации [кои не можат да се превземат]; подготвување, водење и организирање семинари и давање на информации за истите; услуги на обезбедување датотеки на слики и видео датотеки [не можат да се преземат] преку интернет; изнајмување оптички машини и инструменти; изнајмување машини и инструменти за мерење или тестирање; планирање, уредување и производство на публикации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување на веб сервери; изнајмување простор за складирање на податоците од сервер преку интернет; обезбедување софтвер за уредување и управување со фотографии и филмови преку интернет [не можат да се превземат]; изнајмување веб сервери за разговор преку интернет

(111) **20040** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1212 (220) 17/11/2011
(181) 17/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Макпрогрес ДОО**

ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колач

(111) **19950** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1213 (220) 17/11/2011
(181) 17/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **McDonald's Corporation**

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois

60523, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА

АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)

CHAMPIONS OF PLAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(111) **19951** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1217 (220) 18/11/2011
(181) 18/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

INTELLILINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски интерфејс модули кои се продаваат како составен дел на моторно копнено возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни и мобилни електронски уреди, во класата 9

(111) **20041** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1218 (220) 21/11/2011
(181) 21/11/2021

(450) 31/08/2013

(300) 85342534 09/06/2011 US

(732) **Beats Electronics, LLC****1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

EXECUTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 производи и опрема во врска со звук,
имено, слушалки, звучници и компоненти од
звучници, именом вуфери, субвуфери, твитери-
среден опсег, тјунер, драјвери за компресија,
засилувачи, стабилизатори, вркстувачи и
куќишта за звучници и приклучни станици за
преносни музички плеери

(111) **19952** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1221 (220) 22/11/2011
(181) 22/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје**
ул.Мите Богоевски 836, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, проверка
(контрола), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на струја,
апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, автоматски

машини и механизми за апаратите што се
активираат со парички, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги,
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(111) **20042** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1226 (220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021
(450) 31/08/2013

(732) **SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.**

ul.Jurjevska br.41, Zagreb, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, сива, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување, горива (вклучително и течни горива
за мотори) и материји за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитет;

апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за преработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги на индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19953** (151) 09/07/2013
 (210) ТМ 2011/1228 (220) 28/11/2011
 (181) 28/11/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
 (740)
 (540)



(591) темно и светло сина, портокалова, црна и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **19954** (151) 09/07/2013
 (210) ТМ 2011/1229 (220) 28/11/2011
 (181) 28/11/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
 (540)

АЛФА
ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **19955** (151) 09/07/2013
 (210) ТМ 2011/1243 (220) 29/11/2011
 (181) 29/11/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Фондација Метаморфозис**
ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, жолта, портокалова и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; информативни агенции, информации, испитување, испитување на јавното мислење, истражување, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутерски бази на податоци (собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), комуникациски медиуми, маркетинг истражување, маркетинг студии, консултирање, објавување рекламни текстови, односи со јавноста, пребарување, раководење, советување, текстови, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки), собирање статистички податоци, тестирање, услуги за следење на печатените вести, статистички информации и анализи, анкети и статистички истражувања во врска со публика на компјутерски сајтови и однесување на компјутерските корисници кога се конектирани на компјутерски мрежи; анкети и статистички истражувања за мерење на влијанието на различни типови кампањи



кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности; изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, дигитални клубови; конгреси (организирање и водење конгреси), музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање отворени дебати, онлајн форуми; курсеви, обука (практична обука) [демонстрирање], организирање и водење работилници [обука], организирање и водење конгреси; организирање и водење конференции

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; адаптација, локализација, создавање на упатства и дистрибуција на слободен софтвер, изработка на веб-сајтови и веб-апликации истражувања на полето на заштита на животната средина

(111) **19956** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1251 (220) 02/12/2011
(181) 02/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California,
95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HI - TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови

(111) **19957** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1256 (220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Bajaj Auto Limited an Indian Company
Akurdi, Pune - 411 035, IN

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

PULSAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 моторцикли, двоколки (бицикли), скутери, скутерети (scoterettes), мопеди, троколки (трицикли), мотори за моторцикли, делови и приклучоци за истите

(111) **19958** (151) 15/05/2013
(210) ТМ 2011/1257 (220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California,
95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HYDROCOAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови, и наведувачки жици со хидрофилна или хидрофобна облога

(111) **19959** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1258 (220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California,
95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи за вбригување еверолimus

(111) **19960** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1259 (220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California,
95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MULTI-LINK VISION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи

(111) **19961** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1262 (220) 06/12/2011
(181) 06/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

ул.Моша Пијаде бр. 34, 1300 Куманово, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, женски окулувратници од перја или од крзно, корсети (женска долна облека), чизми, градници, палта, јаки, комбинезони, корселети, фустани, ракавици, крзно (облека), панделки за коса, производи што се носат на глава (капи, шешири, украси за коса), трикотажна облека, готова облека (конфекциска облека), потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од имитација на кожа), долна облека, ракавици без прсти, вратовски, сандали, марами, костуми, шалови,

кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, елеци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, услуги при продажба на мало и на големо со: облека, обувки, капи, женски окулувратници од перја или од крзно, корсети (женска долна облека), чизми, градници, палта, јаки, комбинезони, корселети, фустани, ракавици, крзно (облека), панделки за коса, производи што се носат на глава (капи, шешири, украси за коса), трикотажна облека, готова облека (конфекциска облека), потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од имитација на кожа), долна облека, ракавици без прсти, вратовски, сандали, марами, костуми, шалови, кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, елеци

(111) **19962** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1268 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Fresenius Biotech GmbH**

Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје

(540)

АТГ-ФРЕЗЕНИУС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19963** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1269 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ БЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **19964** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1270 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ СНЕЖНО БЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **19965** (151) 09/07/2013
(210) ТМ 2011/1273 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC WHITE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(111) **19966** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1274 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC SNOW WHITE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети;

метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(111) **19967** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1279 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC BIANCO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(111) **19968** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1299 (220) 07/12/2011
(181) 07/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул.„Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **19969** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1300 (220) 07/12/2011

(181) 07/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **19970** (151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1303

(220) 09/12/2011

(181) 09/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 95054, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MULTI-LINK ZETA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи

(111) **19971**

(151) 08/07/2013

(210) ТМ 2011/1305

(220) 12/12/2011

(181) 12/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **Друштво за туризам, трговија и услуги**

АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје

ул. Лондонска бр. 2 лок 17 а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, светло сина, азурно и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања, резервации за патувања, крстарења и посредувања за превоз

кл. 41 забава, спортски и културни активности и преведување

кл. 43 услуги за привремено сместување

(111) **19972** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1306 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

БИОГЕН IDEC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на хемофилија; медицински дијагностички реагенси и анализи за тестирање телесни течности

(111) **19973** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1307 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(111) **19974** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1308 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(300) 85/411818 31/08/2011 US
(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

PROMIZATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(111) **19975** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1309 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(300) 85/411811 31/08/2011 US
(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PROLECTATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(111) **19976** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1310 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(300) 85/411805 31/08/2011 US
(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ALPROLIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(111) **19977** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1311 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(300) 85/411815 31/08/2011 US
 (732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

EXTROFIX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за третман на
 хемофилија

(111) **19979** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1312 (220) 12/12/2011
 (181) 12/12/2021
 (450) 31/08/2013

(300) 85/411801 31/08/2011 US
 (732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

ELONIXA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за третман на
 хемофилија

(111) **19980** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1313 (220) 12/12/2011
 (181) 12/12/2021
 (450) 31/08/2013

(300) 85/411822 31/08/2011 US
 (732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

ELOCTATE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на
 хемофилија

(111) **19981** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1314 (220) 12/12/2011
 (181) 12/12/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Biogen Idec MA Inc., a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

STRATIFY JCV

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 медицински дијагностички реагенси и
 анализи за тестирање телесни течности

(111) **19982** (151) 08/07/2013
 (210) ТМ 2011/1315 (220) 12/12/2011
 (181) 12/12/2021
 (450) 31/08/2013

(732) **Друштво за производство и**
дистрибуција на електрична енергија МЕГА
СОЛАР ДООЕЛ Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.6-1/3, 1000 Скопје,
МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, жолта, светло жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
 соединенија за собирање прашина со
 навлажување и врзување, горива (вклучително
 и течните горива за мотори) и материи за
 осветлување, свеќи и фитили за осветлување,
 електрична енергија

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; дистрибуција / снабдување електрична енергија
кл. 40 обработка на материјали; производство на енергија

(111) **19983** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1316 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ**
бул.Св. Климент Охридски бр.24/2-1, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19984** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1317 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at 915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

POWERFRAME

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(111) **20043** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1319 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Russell Brands, LLC**
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци
кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт
кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема
кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци,

облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(111) **20044** (151) 31/05/2013
(210) ТМ 2011/1320 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Russell Brands, LLC**

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци

кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт

кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(111) **20045** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1321 (220) 12/12/2011
(181) 12/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Russell Brands, LLC**

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци

кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт

кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(111) **19985** (151) 08/07/2013
(210) ТМ 2011/1322 (220) 13/12/2011
(181) 13/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Здравко Сарамандов**

ул.Желево 4/2-15, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)



(591) сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 30 додатоци во исхраната за растење на мускулната маса, слабеење и забрзување на метаболизмот

кл. 41 фитнес и бодибилдинг клуб, спортска вежбалница, организирање спортски натпревари, изнајмување спортска опрема, спортска обука

(111) **19986** (151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1329 (220) 14/12/2011

(181) 14/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at 915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(111) **19987** (151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1330 (220) 14/12/2011

(181) 14/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at 915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(111) **19988** (151) 21/05/2013

(210) ТМ 2011/1334 (220) 15/12/2011

(181) 15/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) Astellas Deutschland GmbH Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RIBOMUSTIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи за медицинска употреба; фармацевтски производи достапни само со рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; инхибирање на карцином), производи за медицинска употреба

кл. 16 печатарски производи; прибор за пишување; опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 41 обука и стручно оспособување

кл. 42 научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепција
 кл. 44 фармацевтски услуги вклучително изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и медицинско советување; дијагностички услуги; услуги на медицинско лекување

(111) 19989	(151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1335	(220) 15/12/2011
	(181) 15/12/2021
	(450) 31/08/2013

(732) Astellas Deutschland GmbH**Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) нијанси на темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи за медицинска употреба; фармацевтски производи достапни само со рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; инхибирање на карцином), производи за медицинска употреба

кл. 16 печатарски производи; прибор за пишување; опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 41 обука и стручно оспособување

кл. 42 научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепција

кл. 44 фармацевтски услуги вклучително изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и медицинско советување; дијагностички услуги; услуги на медицинско лекување

(111) 19990	(151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1337	(220) 16/12/2011
	(181) 16/12/2021
	(450) 31/08/2013

(732) GLAXO GROUP LIMITED**Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

WELLBUTRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) 19991	(151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1338	(220) 16/12/2011
	(181) 16/12/2021
	(450) 31/08/2013

(732) GLAXO GROUP LIMITED**Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

WELLBUTRIN XL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) 20046	(151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1340	(220) 21/12/2011
	(181) 21/12/2021
	(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

PRINCESS CAFFEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена на кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **20047** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1341 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DEVOLLI CAFFEE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и замена на кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **20048** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1342 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DEVOLLI KING CAFFEE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и замена на кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **19992** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1348 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Abbott Diabetes Care Inc.

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FREESTYLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински реагенси за надгледување (следење) на дијабетес; медицински лентички за тестирање количество на глукоза во крвта; медицински лентички за употреба кај надгледување (следење) количество на кетон во крвта
кл. 10 медицински апарати и инструменти за надгледување дијабетес; монитори за глукоза во крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; апарати за вадење или земање примероци од крвта за потреби на надгледување на дијабетес

(111) **19993** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1350 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена, сина, црвена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **19994** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2011/1351 (220) 21/12/2011
(181) 21/12/2021
(450) 31/08/2013


(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно црвена, сина, зелена, кафеава и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс во облик на прстени со вкус на скара

(111) **19995** (151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1352 (220) 21/12/2011

(181) 21/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, виолетова, светло и темно зелена, сина, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **19996** (151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1353 (220) 21/12/2011

(181) 21/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно зелена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **19997**

(151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1354

(220) 21/12/2011

(181) 21/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сина, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **19998**

(151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1355

(220) 15/12/2011

(181) 15/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **Nine West Development Corporation**

1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,

Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

LOVE FURY KISS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите;

парфеми, тоалетни води, колонски води, мириси во спреј, сапуни, средства за чистење на кожата, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи, лосиони и масла за сончање; козметички производи, имено, пудри за лице и тело, основи за шминка, светки за тело, светки за лице, кармини, моливи за уста, руменила, сенки за очи, креми за очи, моливи за очи, маскери и моливи за веѓи; гелови за туширање; сол за капење; производи за нега на косата, имено шампони и регенератори

(111) **19999** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1356 (220) 19/12/2011
(181) 19/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно зелена, бела, светло и темно сина, жолта и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детска паста за заби

(111) **20000** (151) 04/07/2013
(210) ТМ 2011/1357 (220) 22/12/2011
(181) 22/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company**
100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио касети, однапред снимени видео касети, однапред снимени аудио ленти, однапред снимени видео ленти при што сите содржат филмови и телевизиски програми; однапред снимени компакт дискови што содржат музика; однапред снимени DVD и CD ROM програми што содржат филмови и телевизиски програми; претходно снимени компјутерски програми што содржат филмови и телевизиски програми; интерактивни мултимедијални софтверски програми за едукација и забава; интерактивен мултимедијален софтвер за играње игри; телевизиски програми, филмови и видеа со можност за преземање (downloadable)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; имено, продукција и дистрибуција на телевизиски програми и филмови; услуги за телевизиски програми; обезбедување видео-на барање и телевизиски програми и филмови; обезбедување телевизиски програми, филмови и видеа без можност за преземање (non-downloadable); продукција и дистрибуција на интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-

базирани игри, интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; услуги за забавни паркови

(111) **20002** (151) 04/07/2013
(210) TM 2011/1358 (220) 22/12/2011
(181) 22/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company
100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар; имено, однапред снимени аудио касети, однапред снимени видео касети, однапред снимени аудио ленти, однапред снимени видео ленти при што сите содржат филмови и телевизиски програми; однапред снимени компакт дискови што содржат музика; однапред снимени DVD и CD ROM програми што содржат филмови и телевизиски програми; претходно снимени компјутерски програми што содржат филмови и телевизиски програми; интерактивни мултимедијални софтверски програми за едукација и забава; интерактивен

мултимедијален софтвер за играње игри; телевизиски програми, филмови и видеа со можност за преземање (downloadable)
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; имено, продукција и дистрибуција на телевизиски програми и филмови; услуги за телевизиски програми; обезбедување видео-на барање и телевизиски програми и филмови; обезбедување телевизиски програми, филмови и видеа без можност за преземање (non-downloadable); продукција и дистрибуција на интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-базирани игри, интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; услуги за забавни паркови

(111) **20003** (151) 05/07/2013
(210) TM 2011/1359 (220) 22/12/2011
(181) 22/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)

24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DOMINO'S PIZZA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пица, леб од тесто за пица и намирници за сите видови пици во оваа класа; леб со лук, печени производи, сендвичи, тестенини, десерти во оваа класа

кл. 43 ресторани, услуги за носење и достава што се однесуваат на печење пица, леб од тесто за пица, и намирници за сите видови пици; леб со лук, печени производи, сендвичи, десерти од тестенини

(111) **20005** (151) 05/07/2013
(210) TM 2011/1360 (220) 22/12/2011
(181) 22/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)**

24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



DOMINO'S PIZZA (во изглед)

(591) црвена, сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пица, леб од тесто за пица и намирници за сите видови пици во оваа класа; леб со лук, печени производи, сендвичи, тестенини, десерти во оваа класа

кл. 43 ресторани, услуги за носење и достава што се однесуваат на печење пица, леб од тесто за пица, и намирници за сите видови пици; леб со лук, печени производи, сендвичи, десерти од тестенини

(111) **20049** (151) 05/07/2013

(210) ТМ 2011/1362 (220) 22/12/2011

(181) 22/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20007**

(151) 05/07/2013

(210) ТМ 2011/1369

(220) 27/12/2011

(181) 27/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт**


Гостивар

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно кафена, светло кафена, окер, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 кикирики

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на кикирики

(111) **20010**

(151) 04/07/2013

(210) ТМ 2011/1379

(220) 29/12/2011


(181) 29/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **DP BEVERAGES LIMITED**

PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street George Town, Grand Cayman, KY

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20050** (151) 05/07/2013

(210) ТМ 2011/1383 (220) 29/12/2011

(181) 29/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

FRUKISS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 штрудли со овошно полнење

(111) **20051** (151) 05/07/2013

(210) ТМ 2011/1387 (220) 30/12/2011

(181) 30/12/2021

(450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сите нијанси на сина и зелена, жолта, сребрена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **20052** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1389 (220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, зелена, жолта, сребрена и бела
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **20053** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1390 (220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **20054** (151) 05/07/2013
(210) ТМ 2011/1391 (220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021
(450) 31/08/2013

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **20139** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/494 (220) 15/05/2012

(181) 15/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) **E. I. du Pont de Nemours and Company**
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SORONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 полимер за употреба во производството на теписи, филмови и текстил, индустриски и неткаен текстил

кл. 22 влакна за употреба во теписи и текстил, индустриски и неткаен текстил

(111) **20136** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/496 (220) 15/05/2012

(181) 15/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) **GlaxoSmith Kline LLC,**
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MEKINIST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(111) **20082** (151) 26/06/2013

(210) ТМ 2012/500 (220) 15/05/2012

(181) 15/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) **"HEMOFARM" D.O.O Sabac**
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

DIUKAPT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **20090** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/501 (220) 15/05/2012

(181) 15/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) **"HEMOFARM" D.O.O Sabac**
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

PROLAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи - екстракти од лековити билки

(111) **20114** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/510 (220) 17/05/2012

(181) 17/05/2022

(450) 31/08/2013

**(732) Трговско друштво за вработување
инвалидни лица, производство и трговија
СУПЕР ГРУП ДОО Скопје**

**ул.Првوماјска бе.б.б. реон Пинтија, Кисела
Вода, 1000 Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 алва

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање, претставување на стоките, продажба на големо и мало на алва

(111) **20137** (151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/525 (220) 18/05/2012

(181) 18/05/2022

(450) 31/08/2013

**(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
Avenue General-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH**

**(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TETRA PAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини, вклучувајќи машини за полнење и пакување; машини за пакување; машини за завиткување, машини за истиснување; машини за обемно полнење; машини за затворање на шишиња со капачиња и тапи; машини за запечатување на шишиња; апарати за запечатување; машини за формирање со дување; машини за моделирање со вбризгување; машини за печатење; машини за пакување со вакум; машини за формирање на картон; машини за етикетање; машини за правење на сирење; машини за пакување на сирење; машини за мелење; машини за мешање; миксери; машини за сечење на сирење; машини за мешање и осцилирање; машини за пресување на сирење; машини за завиткување на сирење; обликувачи на коцки/калапи од сирење; калапи за сирење (делови од машини); опрема/апарати за млечни производи (машини); транспортни/подвижни ленти; хомогенизатори (машини); центрифуги (машини); сепаратори; разменувачи на топлина (делови од машини); пумпи и вентили за употреба во прехранбената индустрија; калапи (делови од машина); стапчести вметнувачи и полначи (делови од машина); машини за подготовка на пијалоци; машини за подготовка на храна; опрема за преработка на прехранбени производи и пијалоци (машини); машини за употреба во правење сладолед [индустриски]; машини и опрема за екстракција на сокови од овошје и зеленчук; машини и опрема за мешање или дозирање на храна и течни производи; машини и опрема за мешање/разредување на храна и течни производи; машини и опрема за и рекомбинација на храна и течни производи; машини и опрема за концентрација на храна и течни производи; машини и опрема за мешање на храна и течни производи; машини за газирани пијалоци; машини за подготовка; преси за овошје; машини и опрема за концентрација на течни прехранбени производи; машини и опрема за мешање на течни прехранбени производи; машини и опрема за асептично складирање на течни прехранбени производи; машини и опрема за рекомбинација или реконституција на течни прехранбени производи; машини и опрема за

обновување на аромата на течни прехранбени производи; машини за филтрирање; филтри (делови од машини); хранилки; машини за чистење; машински алатки; подединици, делови и фитинзи (монтажни делови) за сите горенаведени производи

кл. 9 апарати и инструменти за истражување (геодетски), вагање, мерење, проверка и настава; компјутерски системи за надгледување и контролирање на системите за преработка, полнење и пакување на храна; апарати за следење (проверка/контрола/надгледување), електрични; монитори (компјутерски хардвер); монитори (компјутерски програми); електрични инсталации за далечинско управување на индустриските операции; компјутери; компјутерски софтвер; апарати за контролирање на содржините или соодносот/размерите во поглед на состојките во храната и пијалоците како и адитивите; апарати и инструменти за вагање, мерење и пропорционирање; машини за дозирање; дозиметри; индикатори на температура; мерачи; индикатори на притисок, делови и фитинзи за сите горенаведени производи

(111) **20081** (151) 03/07/2013
(210) ТМ 2012/526 (220) 18/05/2012
(181) 18/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BREATHE IN. MOVE
ON.

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблетики за лижење

(111) **20080** (151) 03/07/2013
(210) ТМ 2012/529 (220) 21/05/2012
(181) 21/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; млекарски (dairy) производи; млечни пијалаци; производи подготвени за конзумирање и кои што се состојат првенствено од гореспоменатите производи

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, тапиоца и саго; брашно и подготовки направени од житарици; леб, колачи (производи од тесто) и слатки; овошни сладоледи (ices); шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф; оцет, сосови како мирудии; мирудии; мраз; замена за кафе; чоколадо за пиење; табли од житарици (cereal bars); тестенини (pasta); резанци (noodles); бисквити; торти; чоколадо; сладолед; смрзнати слатки; песто; тревки (билки); производи подготвени за конзумирање и кои што се состојат првенствено од горе споменатите производи

(111) **20146** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/531 (220) 22/05/2012
(181) 22/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Агенција за деловно посредување и застапување на авторски права ВЕДА ДООЕЛ Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 36-3/2, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) жолта, сина, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работат, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги, менаџирање со авторски права

(111) **20147**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/532

(220) 23/05/2012

(181) 23/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **20148**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/533

(220) 23/05/2012

(181) 23/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000 Скопје, МК

(740)

(540)



(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **20079**

(151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/541

(220) 23/05/2012

(181) 23/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Abraxis Bioscience, LLC

11755 Wilshire Blvd., 20th Floor, CA 90025 Los Angeles, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

АБРАКСАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 инјектирачки фармацевтски препарати за
третман (лекување) на рак и болести поврзани
со имунитетот

(111) 20095	(151) 03/07/2013
(210) ТМ 2012/542	(220) 23/05/2012
	(181) 23/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **Макпрогрес ДОО**

ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SOYA SUN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 соја конзервирана, за исхрана, соја
шницли

кл. 30 соја (тесто од соја) [производи за
исхрана], соја трошки, соја топчиња, соја сос

(111) 20113	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/543	(220) 23/05/2012
	(181) 23/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **Груевски Борче and Анастасовски
Игорче**

ул.„Илинденска" бр.51, Битола, МК and

ул.„Даме Груев" бр.164, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети
за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
најавното мислење), манекени (манекенски
услуги) во рекламни промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување и
рекламирање, организирање дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање на изложби, плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето
лице), пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи), водење на
комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, планирање приеми /забава/,
практично обучување /демонстрирање/,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење на разговори),
разноода, резервирање места за шоу програми,

слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање културни манифестации, приредби, изложби, престави во живо, театарски изведби, музички настани, концерти, циркуси, динамични спортови, танцови, шоу програми (продукција на шоу програми), прикажување филмови

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **20121** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/545 (220) 25/05/2012
(181) 25/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

UNICHARM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; вклучително фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; хигиенски марамици, дневни влошки (хигиенски); менструални тампони; хигиенски куси панталони; пелени; бебешки пелени-гаќички; пелени за една употреба или пелени од хартија или целулоза за бебиња; пелени или

пелени од хартија или целулоза во вид на гаќички за бебиња; марамици за бебиња; пелени за интонтиненција; пелени за инконтиненција или пелени од хартија или целулоза во вид на гаќички; влошки за инконтиненција; дневни влошки за инконтиненција; куси панталони за инконтиненција; влошки за нега на градите; боксерки за инконтиненција, хигиенски маски; завои за преврски; лепливи фластери; абсорбирачки памук; гази за преврски; подмачкана хартија за медицински цели; фармацевтски вафери, лактоза (млечен шеќер), лактозен прашак (за бебиња); преврски за очи за медицински цели; завои за уши; влажни марамици

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; вклучително влажни марамици; бебешки бришачи; книжни марамици; материјали за канцеларија и учење; кујнски хартии; хартија и картон; хартиени платна за прашина; списанија (објава); печатени работи; контејнери од хартија за индустриско пакување; хигиенски крпи за раце од хартија; крпи од хартија; салветки за маса од хартија; крпи за раце од хартија; џебни шамивчиња од хартија; фотографии

(111) **20112** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/550 (220) 25/05/2012
(181) 25/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) Драган Живковиќ

ул.Црнице бр.13, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FACI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, печатарски букви, клишиња, билтени, брошури, весници, календари, канцелариски материјали, каталози, книги, печатени материјали, печатени публикации, плакати од хартија или картон, постери, проспекти, печатени публикации, списанија, часописи

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, огласување /рекламирање/, рекламни агенции, изнајмување на рекламен простор, компилација на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, он-лајн прабарување за други, директно огласување, компјутерско управување со податоци, комерцијални информациски агенции, маркетинг истражувања, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, надворешно рекламирање, презентација на производи на комуникациски медиуми, односи со јавноста, објавување на текстови, јавност, агенции за односи со јавност, подготовка јавни колумни, објавување јавни текстови, пишување јавни текстови, изнајмување рекламен простор, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламирање преку пораки на мобилни телефони, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејностите, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до

бази на податоци, радио програми, телевизиски програми, комуникација со мобилни телефони
кл. 41 објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободното време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(111) 20145	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/551	(220) 25/05/2012
	(181) 25/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **Драган Живковиќ**

ул.Црнице бр.13, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FACA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, печатарски букви, клишиња, билтени, брошури, весници, календари, канцелариски материјали, каталози, книги, печатени материјали, печатени публикации, плакати од хартија или картон, постери, проспекти, печатени публикации, списанија, часописи

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, огласување /рекламирање/, рекламни агенции, изнајмување на рекламен простор, компилација на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, он-лајн прабарување за други, директно огласување, компјутерско управување со податоци, комерцијални информациски агенции, маркетинг истражувања, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, он-лајн рекламирање на

компјутерска мрежа, надворешно рекламирање, презентација на производи на комуникациски медиуми, односи со јавноста, објавување на текстови, јавност, агенции за односи со јавност, подготовка јавни колумни, објавување јавни текстови, пишување јавни текстови, изнајмување рекламен простор, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламирање преку пораки на мобилни телефони, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејностите, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци, радио програми, телевизиски програми, комуникација со мобилни телефони

кл. 41 објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободното време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(111) 20117	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/554	(220) 28/05/2012
	(181) 28/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **ЦЕРМАТ ДОО**

ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Romana

(591) бела, кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(111) 20115	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/555	(220) 28/05/2012
	(181) 28/05/2022
	(450) 31/08/2013


(732) **ЦЕРМАТ ДОО**

ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(111) 20116	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/556	(220) 28/05/2012
	(181) 28/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **ЦЕРМАТ ДОО**

ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Roler

(591) бела, жолта, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(111) **20118** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2012/557 (220) 28/05/2012
 (181) 28/05/2022
 (450) 31/08/2013

(732) ЦЕРМАТ ДОО**ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно розева, зелена, светло кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(111) **20143** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2012/562 (220) 29/05/2012
 (181) 29/05/2022
 (450) 31/08/2013

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз**ул.34 бб населба Илинден, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно кафеава, златно жолта, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **20144** (151) 10/07/2013
 (210) ТМ 2012/563 (220) 29/05/2012
 (181) 29/05/2022
 (450) 31/08/2013

(732) FremantleMedia Limited and Simco Limited**1 Stephen Street London W1T 1AL, UK and Derry Streer London W8 5HY, UK**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

X FACTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови; цртани филмови; дијафилмови; филмови; магнетни записи; оптички записи; магнетно-оптички записи; записи на цврсти подлоги; аудио-визуелтг апарати за настава; апарати за забава адаптирани за употреба со телевизор; електронски книги и публикации; електронски игри; интерактивни игри адаптирани за употреба со телевизори; електрични и видео апарати и инструменти за забава; мултимедијални дискови и публикации; мултимедијални записи и публикации; ласерски читливи дискови; видео дискови и публикации; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски игри; софтвери за интерактивни игри за компјутери, мобилни телефони и уреди со кои се ракува мануелно; дигитални записи; медиуми за чување или снимање на звук и/или видео записи и/или податоци и/или информации; апарати и инструменти за снимање и/или репродукција на звук и/или видео записи и/или информации; холограми; флопи дискови; звучни записи; преснимени дискови; снимени дискови; компакт дискови; грамофонски плочи; аудио касети; касети; видео касети; ласерски дискови; компакт дискови - интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за комуникација; телефони; мобилни телефони;

полначи; полначи за мобилни телефони; "hands-free" апарати за мобилни телефони; игри за мобилни телефони; караоке уреди; делови и опрема за сета погоренаведена стока; дигитални игри, игри за мобилни телефони; ДВД игри

кл. 38 емитување; емитување на телевизиска програма; емитување на радио програма; емитување на програма на сателитска телевизија; емитување на програма на кабелска телевизија; телефонски комуникации; интерактивни телефонски услуги; услуги на телефонски пораки; комуникациски услуги преку радиобранови, телефони, интернет, светскиот пребарувач, преку кабел, преку сателит, микробранови и електрични мрежи; телефонија

кл. 41 услуги на образование и разонода во форма на телевизиски програми, радио програми, кабловски, сателитски и интернет програми; продукција и презентација на радио и телевизиска програма, кинематографски филмови, претстави. видео програми, ДВД програми, кабловски програми, сателитски програми и/или Интернет програми; услуги на организирање претстави; изнајмување на звучни записи и претходно снимени претстави, филмови, радио и телевизиски перформанси; продукција на видео касети и видео дискови; услуги на забава преку радио; услуги на забава преку телевизија; услуги на забава преку кино; услуги на забава преку театри; забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар); услуги на разонода преку телевизија кои вклучуваат и учествување на гледачи преку телефон; интерактивна разонода со употреба на мобилен телефон; услуги на овозможување играње игри преку интернет (он-лајн); услуги на организирање лото и игри на среќа; услуги на давање забава преку игри; услуги на игра; услуги на обложување; услуги на облози; услуги на казина; услуги на организирање игри со карти и казино турнири, натпревари, надигрувања, игри и/или настани; лотарија; овозможување на кои било од погоренаведените услуги на мобилен телефон преку мрежа на мобилна телефонија, сателитска комуникација, микробранови или други електронски, дигитални и аналогни медиуми, во живо, електронски, преку

компјутерска мрежа, преку интернет, он-лајн или преку телевизиски медиј; организирање, продукција и презентација на настани за образовни, културни или забавни цели; организирање, продукција, управување и презентација на натпревари, надигрувања, игри, претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови на забава, изложби, претстави, паради на тркала (roadshows); претстави на подиуми, рејв забави, театарски перформанси, концерти, перформанси во живо и настани во кои може да се учествува; услуги на обезбедување организирање видео клипови преку мобилна телефонија или компјутерска мрежа за забава и/или во образовни цели

(111) 20088	(151) 03/07/2013
(210) ТМ 2012/566	(220) 22/05/2012
	(181) 22/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ACIPAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20122	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/567	(220) 30/05/2012
	(181) 30/05/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG**
Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) -

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада

(111) **20120** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/568 (220) 30/05/2012
(181) 30/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) **Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG**
Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада

(111) **20089** (151) 03/07/2013
(210) ТМ 2012/570 (220) 31/05/2012
(181) 31/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) **Grinnell LLC**
1501 Yamato Road Boca Raton, FL 33431, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GRINNELL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метална цевка; спојки и зглобови за метални цевки; метална опрема што е пресувана за вклопување; метални вшмукувачки дифузори; метални нажлебени цедилки; метални прирабни адаптери; метални вентили; метални капачиња; метални дихтунзи; метална опрема, имено, колена, разделници, ремени и редуктори; метални држачи за цевки, ремени за цевки и закачалки за цевки; градење сидни врамувања направени првенствено од метал,

метални конзолни носачи; метални носачи, метални стеги за цевки

кл. 11 системи на прскалки за противпожарни цели и глави за прскање за истите; прскалки, цевки и опрема за цевки; млазници од метал; вентили од метал различни од делови од машини; топчести вентили од метал; проточни вентили од метал, потопни вентили од метал, контролни вентили од метал, потисни резервоари, славини или вентили и акцелератори и издувувачи што се додатоци за употреба со вентили, сите за употреба со или што се делови од инсталации на прскалки

кл. 17 не-метална цевка; не-метални спојки и зглобови; не-метални закачалки за цевки; не-метални нажлебени цедилки; не-метални прирабни адаптери; не-метални вентили; не-метални капачиња, дихтунзи, нажлебена и не-нажлебена опрема, имено, колена, рачви, ремени и редуктори; пластични стеги со зграпчување за цевки; не-метални прскалки; не-метални млазници

кл. 42 консултирање во областа на инженерингот и архитектурата; планирање и дизајн на згради, градежни инфраструктурни системи, и системи за заштита од пожари за комерцијални, индустриски, институциски, рударски и владини места; технички консултации во областа на механички градежни конструкции и системи за заштита од пожар, имено, тестирање и процена на цевни склопови за подобрување на преформансите и ефикасноста

(111) **20140** (151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/572 (220) 31/05/2012
(181) 31/05/2022
(450) 31/08/2013

(732) **Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.**
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855
Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PHICOMM

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 антени; модеми; видео телефони, предаватели на електронски сигнали; влакна за оптички кабли; апарати за обработка на податоци; телефонски апарати, компјутерски мемориски уреди; преносни телефони; воки-токи

(111) **20141**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/573

(220) 31/05/2012

(181) 31/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PHICOMM

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 комуникации со помош на компјутерски терминали; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; информации од областа на телекомуникациите; изнајмување на телефакс апарати; комуникации со помош на мрежи со оптички влакна; обезбедување на телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; обезбедување на кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа; комуникација со мобилни телефони

(111) **20142**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/574

(220) 31/05/2012

(181) 31/05/2022

(450) 31/08/2013

(732) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PHICOMM

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерско програмирање, дизајн на компјутерски софтвер; услуги за заштита на компјутери од вируси; креирање и одржување на веб [интернет] страни за други; анализа на компјутерски системи; советување на полето на компјутерски софтвер; инженерство; изнајмување веб [интернет] сервери; дизајн на компјутерски систем; истражување и развој за други

(111) **20125**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/581

(220) 04/06/2012

(181) 04/06/2022

(450) 31/08/2013

(732) Акционерско друштво за производство, трговија увоз извоз НЕВА во Република Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М. ул.Качанички пат бр.99 Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

NEVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња. материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магазини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање на компјутерски програми и податоци, материјали за учење, веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; картички за објавување; каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности,

размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, услуги при продажба на големо и мало со: хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата, хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, материјали за обука и настава (освен апарати) - печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; билтени; магазини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање на компјутерски програми и податоци, материјали за

учење, веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската

база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; картички за објавување; каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, градежни материјали, инсталациски материјали; услуги при увоз и извоз на хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата, хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магазини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на

снимање на компјутерски програми и податоци, материјали за учење, веб страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; брошури и летоци со известувања кои ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; картички за објавување; каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, градежни материјали, инсталациски материјали
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(111) 20132	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/583	(220) 04/06/2012
	(181) 04/06/2022
	(450) 31/08/2013

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО

бул. "Србија" бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BELIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

(111) 20119	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/585	(220) 05/06/2012
	(181) 05/06/2022
	(450) 31/08/2013


(732) Трговско друштво за производство
промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

ул.Киро Крстевски бр. 15/3 Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки, сандали за капење, влечки за
капење, чизми, спортски обувки, скијачки чизми,
копачки, обувки за фудбал, обувки за
гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали,
чевли, дрвени чевли (налани)

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
обувки, сандали за капење, влечки за капење,
чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки,
обувки за фудбал, обувки за гимнастика,
получизми (кратки чизми), сандали, чевли,
дрвени чевли (налани)

(111) **20087** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/590 (220) 06/06/2012

(181) 06/06/2022

(450) 31/08/2013

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

NEBINORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **20124**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/593

(220) 06/06/2012

(181) 06/06/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Berlitz Investment Corporation**

**300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington,
DE 19801-1622, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TOTAL IMMERSION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 аудио записи кои содржат инструкции
(настава) на англиски јазик и други странски
јазици како и информации за меѓународните
култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики;
аудиовизуелни записи кои содржат инструкции
(настава) на англиски јазик и информации за
културите, обичаите, и бизнис (деловните)
практики во англиските говорни подрачја

кл. 16 подучувачки, наставни, и образовни
материјали што се користат поврзани со јазична
настава, имено, печатени материјали за курс во
областа на јазината настава, работни книги
(тетратки) насочени кон јазичната настава, книги
(тетратки) за вежбање, граматички водичи,
речници, референтни материјали од областа на
јазичната настава, и книги/речници на изрази;
книги и други печатени материјали поврзани со
патување, имено, книги водичи, референтни
книги (прирачници) поврзани со патување,
книги/речници на изрази

кл. 41 образовни услуги во училишна настава на
странски јазици

(111) **20123**

(151) 10/07/2013

(210) ТМ 2012/595

(220) 06/06/2012

(181) 06/06/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Berlitz Investment Corporation**

**300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington,
DE 19801-1622, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BERLITZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 аудио записи што содржат инструкции
(настава) на англиски јазик и други странски
јазички како и информации за меѓународните
култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики;
аудиовизуелни записи што содржат инструкции
(настава) на англиски јазик и информации за
културите, обичаите и бизнис (деловните)
практики во англиските говорни подрачја

кл. 16 подучувачки, наставни и образовни
материјали што се користат поврзани со јазична
настава, имено, печатени материјали за курс во
областа на јазината настава, работни книги
(тетратки) насочени кон јазичната настава, книги
(тетратки) за вежбање, граматички водичи,
речници, референтни материјали од областа на
јазичната настава, и книги/речници на изрази;
книги и други печатени материјали поврзани со
патување, имено, книги водичи, референтни
книги (прирачници) поврзани со патување,
книги/речници на изрази

кл. 41 образовни услуги во училишна настава на
странски јазички

(111) 20138	(151) 10/07/2013
(210) ТМ 2012/598	(220) 08/06/2012
	(181) 08/06/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **JAKKS Pacific, Inc.**
22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MONSUNO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 уметничка хартија; сликарски четкички;
уметнички и занаетчиски прибори со бои и
уметнички и занаетчиски прибори со глина;
папки (врзива); празни картички; празни
дневници (записници); корици/обвивки за книги;
одбележувачи за книги; четкички за декорација
(на површини) со одреден дизајн
(шема/матрица); календари; креда; книги за
деца; пенкала и моливи во боја; хартија за
конструкција (вид на дебела обоена хартија која
се користи за правење модели, дизајни и други
занаетчиски дела); иглички за плутана табла;
занаетчиска хартија; креони (мрсни/дрвени
боички); транспарентни налепници; лењири за
цртање и скицирање; четкички за цртање;
хартија за цртање; коверти; гума за бришење;
гифт картички; честитки (картички за
пренесување/искажување на благодарност или
изразување на други чувства); празнични
картички (честитки); кеси/торби за ручек;
маркери (фломастери); бележници; материјали и
соединенија за моделирање за употреба од
страна на децата; соединенија за обликување,
имено глина за моделирање; книги за белешки
(бележници); картички за белешки; тетратки
(нотеси/тефтери) за белешки; четкички за
боење; детски комплети за боење; хартиени
етикети; пастели; шеми за правење облека;
држачи за пенкала; кутии/футроли за моливи и
пенкала; олово/графит за моливи; украси за
моливи; пенкала; фото албуми; преносливи
работни маси и работни маси за во скут;
постери; печатени материјали; патенти за
плутана табла; ленти/панделки од хартија;
гумени печати; училишни снабдувачки комплети
кои содржат различни комбинации на избрани
училишни прибори, имено, матрици (шеми за
декорација на површини), налепници и
инструменти за пишување; албуми (книги со
празни страници за лепење на исечоци, цртежи
или слики); албуми за поштенски марки;
матрици; налепници; албуми за налепници;
привремени тетоважи; картички за разменување;
четкички за пишување; инструменти за
пишување; книги, имено, книги за деца,
стрипови, детски книги со активности, книги за
боење (боенки), кинеографи и детски книги што

зборуваат; книги од областа на стриповите, анимирани телевизиски емисии; магазини/списанија од областа на стриповите, анимитани телевизиски емисии; магазини/списанија, имено, детски списанија, детско списание кое содржи стрипови; стрипови кл. 28 играчки, игри и предмети за играње, колекционерски предмети/фигури за игри, колекционерски играчки фигури, промотивни карти за игри; акциони фигури, сетови/комплети за играње и нивни додатоци; карти за играње; игри со разменување картички, рачна единица за играње електронски игри; детски играчки со повеќекратни активности; електронски образовни играчки; игри на табли, акциони игри за развивање на способностите и сложувалки кл. 41 услуги за забава во вид на тековна телевизиска програма од областа на детската забава; услуги за забава, имено, обезбедување на телевизиска програма од областа на детската забава преку глобална компјутерска мрежа, телевизиски и видео медиуми; услуги за забава, имено, обезбедување на забава од областа на интерактивните игри по пат на глобална компјутерска мрежа; услуги за забава, имено, обезбедување на онлајн интерактивни компјутерски игри; обезбедување на веб-сајт кој нуди образование и забава за деца; производство на телевизиски програми; услуги за забава, имено, тековни серии кои нудат детска забава обезбедена преку телевизиски, интернет (webcasts), сателитски, кабелски или видео медиуми; детски центри за забава и разонода, имено, области за интерактивни игри; услуги за образование и забава, имено, обезбедување на онлајн интерактивни детски приказни; услуги за забава, имено, обезбедување на онлајн игри, онлајн натпревари и онлајн производна тривија во врска со игрите и играчките, наменети за корисници од сите возрасти; услуги за забава, имено, обезбедување на онлајн компјутерски игри и интерактивни онлајн компјутерски игри за повеќе играчи преку глобална мрежа; организирање и спроведување на онлајн турнири и изложби на игри; обезбедување на онлајн компјутерски игри кои се емитуваат преку интернет, сателитски,

кабелски, аудио и видео медиуми; услуги за забава, имено, обезбедување на компјутерски игри и видео игри кои се достапни и се играат преку интерактивни телевизиски, интернет (broadband), сателитски и кабелски телевизиски мрежи

(111) 20083	(151) 03/07/2013
(210) TM 2012/599	(220) 08/06/2012
	(181) 08/06/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey)**

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 леќи за корекција на видот, имено контактни леќи и леќи за очила; компјутерски софтвер, имено мултимедијален софтвер снимен на CD-ROM што содржи информации за неа на очите и корекција на видот

(111) 20100	(151) 16/07/2013
(210) TM 2012/734	(220) 10/07/2012
	(181) 10/07/2022
	(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски**

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, Куманово, МК

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, црвена, златна, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги при продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20094** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/796 (220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски**

„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црна, сите нијанси на златна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20093**

(151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/797

(220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски**

„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црна, златна, сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20092**

(151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/798

(220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски**

„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, сина, златна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20084** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/799 (220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски****„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црвена, златна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки;

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20091** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/807 (220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски****„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црна, сите нијанси на златна, сите нијанси на маслинесто зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20085** (151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/808 (220) 27/07/2012

(181) 27/07/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски****„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК**

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црна, сите нијанси на сива, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(111) **20086**

(151) 03/07/2013

(210) ТМ 2012/896

(220) 29/08/2012

(181) 29/08/2022

(450) 31/08/2013

(732) **Зоран Богатиновски**

„3-та македонска ударна бригада“ бр.106/1-12, Куманово, МК

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела, црна, сите нијанси на златна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(210)	19765	19860
1	19862	19848	19944
	19863	19849	19945
	19943	19850	19998
	20125	19851	19999
	20139	19852	20022
3	19762	19856	20039

	20096		20102	10	19924
	20132		20121		19956
4	19982		20136		19958
	20042		20147		19959
	20096		20148		19960
5	19846		20152		19970
	19864	6	19963		19992
	19867		19964	11	20077
	19868		19965		20089
	19869		19966		20096
	19932		19967		20101
	19944		19968	12	19957
	19945		19969		20015
	19962		20089		20103
	19972	7	19949	14	19949
	19973		20137	16	19943
	19974	9	19870		19949
	19975		19951		19988
	19976		19952		19989
	19977		19984		20025
	19979		19986		20051
	19980		19987		20052
	19981		20000		20054
	19988		20002		20077
	19989		20032		20107
	19990		20033		20112
	19991		20034		20121
	19992		20035		20123
	20020		20036		20124
	20022		20041		20125
	20028		20042		20138
	20029		20083		20145
	20031		20101		20149
	20037		20104	17	19943
	20079		20109		20089
	20082		20123	18	19949
	20087		20124		20039
	20088		20137		20043
	20090		20140		20044
	20096		20144		20045

	20077		20080		20127
	20125		20095		20128
19	19854		20098		20129
	19963		20106		20130
	19964		20152		20131
	19965	30	19847		20143
	19966		19865		20147
	19967		19985		20148
	19968		19993		20150
	19969		19994		20152
21	19949		19995	31	20007
	20024		19996		20147
	20051		19997		20148
	20052		20003	32	19858
	20054		20005		19859
22	20139		20007		20010
24	20039		20010		20049
	20077		20019		20051
25	19949		20026		20052
	19961		20038		20053
	19985		20040		20054
	20027		20046		20106
	20039		20047		20126
	20043		20048		20152
	20044		20050		20162
	20045		20080		20163
	20051		20081	33	20126
	20052		20095		20153
	20054		20098		20155
	20077		20105	34	19925
	20119		20106		19928
28	20043		20110		19929
	20044		20111		19930
	20045		20114		19931
	20051		20115		19946
	20052		20116		20084
	20054		20117		20085
	20138		20118		20086
29	19947		20120		20091
	19948		20122		20092

35	20093		20093		19952
	20094		20094		20023
	20100		20097		20101
	19853		20100		20112
	19854		20101		20141
	19855		20105		20144
	19862		20107		20145
	19863		20109	39	19971
	19866		20112		19982
	19926		20113		20039
	19927		20114	40	20042
	19947		20119		19963
	19948		20125		19964
	19953		20145		19965
	19954		20146		19966
	19955		20149		19967
	19961		20151		19968
	19963		20152	41	19969
	19964		20161		19982
	19965	36	19853		20039
	19966		19953		19866
	19967		19954		19926
	19968		20097		19927
	19969		20133		19949
	19983		20134		19950
	20007		20135		19952
	20018		20151		19955
	20021		20161		19971
	20030	37	19854		19983
	20039		19949		19985
	20043		19952		19988
	20044		20017		19989
	20045		20018		20000
	20075		20021		20002
	20077		20101		20023
	20084		20109		20030
	20085		20125		20039
	20086	38	19855		20051
	20091		19926		20052
	20092		19927		20054

20107		19955		20078
20108		19983		20099
20112		19988		20105
20113		19989		20113
20123		20018		20126
20124		20021		20152
20133		20042		20153
20134		20089		20155
20135		20101		20156
20138		20133		20158
20144		20134		20159
20145		20135		20160
20151		20142	44	19855
20152	43	19971		19988
20154		20003		19989
20157		20005		20075
42 19861		20019		20152
19926		20039	45	20097
19927		20046		20146
19949		20047		
19952		20048		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка
 (111) регистарски број
 (210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
"HEMOFARM" D.O.O Sabac	MK/T/ 2012/500	20082
"HEMOFARM" D.O.O Sabac	MK/T/ 2012/501	20090
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1251	19956
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1257	19958
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1258	19959
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1259	19960
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1303	19970
Abbott Diabetes Care Inc.	MK/T/ 2011/1348	19992
Abbott Medical Optics Inc.	MK/T/ 2011/1180	19924
Abraxis Bioscience, LLC	MK/T/ 2012/541	20079

Arcor S.A.I.C.	MK/T/ 2010/967	20110
Arcor S.A.I.C.	MK/T/ 2010/969	20150
Arcor S.A.I.C.	MK/T/ 2010/970	20111
Astellas Deutschland GmbH	MK/T/ 2011/1334	19988
Astellas Deutschland GmbH	MK/T/ 2011/1335	19989
Avocent Huntsville Corp.	MK/T/ 2011/361	20101
Bajaj Auto Limited an Indian Company	MK/T/ 2011/1256	19957
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1163	20032
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1164	20033
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1165	20034
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1166	20035
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1167	20036
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1218	20041
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	MK/T/ 2011/1170	20037
Berlitz Investment Corporation	MK/T/ 2012/593	20124
Berlitz Investment Corporation	MK/T/ 2012/595	20123
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1306	19972
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1307	19973
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1308	19974
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1309	19975
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1310	19976
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1311	19977
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1312	19979
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1313	19980
Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1314	19981
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.	MK/T/ 2011/1116	19858
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.	MK/T/ 2011/1117	19859
Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/ 2011/1359	20003
Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/ 2011/1360	20005
DP BEVERAGES LIMITED	MK/T/ 2011/1379	20010
E. I. du Pont de Nemours and Company	MK/T/ 2012/494	20139
FremantleMedia Limited and Simco Limited	MK/T/ 2012/563	20144
Fresenius Biotech GmbH	MK/T/ 2011/1268	19962
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/21	20103
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/1174	19870
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/1217	19951
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,	MK/T/ 2009/1077	20015

Georgia-Pacific Consumer Products LP	MK/T/ 2011/1113	20024
Georgia-Pacific Consumer Products LP	MK/T/ 2011/1114	20025
Giga-Byte Technology Co., Ltd.	MK/T/ 2010/934	20109
GLAXO GROUP LIMITED	MK/T/ 2011/1337	19990
GLAXO GROUP LIMITED	MK/T/ 2011/1338	19991
GlaxoSmith Kline LLC,	MK/T/ 2012/496	20136
GlaxoSmithKline LLC	MK/T/ 2011/1171	19867
GlaxoSmithKline LLC	MK/T/ 2011/1172	19868
GlaxoSmithKline LLC	MK/T/ 2011/1173	19869
Grinnell LLC	MK/T/ 2012/570	20089
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2011/1140	19864
HH & UTI Switzerland LLC	MK/T/ 2011/1183	19925
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/ 2011/1127	20028
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/ 2011/1129	20029
Intel Corporation,	MK/T/ 2011/371	20104
JAKKS Pacific, Inc.	MK/T/ 2012/598	20138
JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey)	MK/T/ 2012/599	20083
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan	MK/T/ 2011/1317	19984
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan	MK/T/ 2011/1329	19986
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan	MK/T/ 2011/1330	19987
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. A CORPORATION DULY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF JAPAN	MK/T/ 2011/376	20102
KURARAY CO., LTD.	MK/T/ 2011/1112	19943
Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG	MK/T/ 2012/567	20122
Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG	MK/T/ 2012/568	20120
Mars, Incorporated	MK/T/ 2011/373	20098
McDonald's Corporation	MK/T/ 2011/1213	19950
MN PHARMACEUTICALS	MK/T/ 2011/1160	20031
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited	MK/T/ 2011/1191	19928
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited	MK/T/ 2011/1192	19929
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited	MK/T/ 2011/1193	19930
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited	MK/T/ 2011/1194	19931
New Wave GroupLicensing SA	MK/T/ 2011/1125	20027
NIKON CORPORATION	MK/T/ 2011/1211	19949
Nine West Development Corporation	MK/T/ 2011/1355	19998
NOVARTIS AG	MK/T/ 2012/566	20088
NOVARTIS AG	MK/T/ 2012/590	20087
NTP "BIBITA"	MK/T/ 2011/1065	20162
NTP "BIBITA"	MK/T/ 2011/1066	20163
PepsiCo, Inc.	MK/T/ 2012/529	20080
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG	MK/T/ 2010/932	20096
Russell Brands, LLC	MK/T/ 2011/1319	20043

Russell Brands, LLC	MK/T/ 2011/1320	20044
Russell Brands, LLC	MK/T/ 2011/1321	20045
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2011/1196	19932
SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.	MK/T/ 2011/1226	20042
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	MK/T/ 2012/572	20140
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	MK/T/ 2012/573	20141
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.	MK/T/ 2012/574	20142
Societe des Produits NESTLE S.A.	MK/T/ 2011/280	20106
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company	MK/T/ 2011/370	20105
Supreme Protein, Inc.	MK/T/ 2011/1088	20020
Tetra Laval Holdings & Finance S.A.	MK/T/ 2012/525	20137
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2011/1362	20049
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2011/1387	20051
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2011/1389	20052
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2011/1390	20053
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2011/1391	20054
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza	MK/T/ 2006/781	20152
THE GILLETTE COMPANY	MK/T/ 2011/1110	19856
UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)	MK/T/ 2012/545	20121
Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company	MK/T/ 2011/1357	20000
Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company	MK/T/ 2011/1358	20002
Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/1111	20023
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2012/526	20081
Агенција за деловно посредување и застапување на авторски права ВЕДА ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/531	20146
Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ	MK/T/ 2011/1316	19983
Акционерско друштво за производство, трговија увоз извоз НЕВА во Република Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М.	MK/T/ 2012/581	20125
Алфа Банка АД Скопје	MK/T/ 2011/1054	20161
Алфа Банка АД Скопје	MK/T/ 2011/1098	19853
Алфа Банка АД Скопје	MK/T/ 2011/1228	19953
Алфа Банка АД Скопје	MK/T/ 2011/1229	19954
АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2011/1106	20021
Ационерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје	MK/T/ 2011/1132	19861
Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ	MK/T/ 2011/1208	19946
Беџет Муслија	MK/T/ 2011/329	20149
БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ	MK/T/ 2011/960	20018
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	MK/T/ 2011/485	20126
Владимир Лазаревик	MK/T/ 2011/939	19855
ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.	MK/T/ 2009/1082	20159
ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.	MK/T/ 2009/1083	20160
Груевски Борче and Анастасовски Игорче	MK/T/ 2012/543	20113
ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	MK/T/ 2011/1209	19947

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1210	19948
Драган Живковиќ	МК/Т/ 2012/550	20112
Драган Живковиќ	МК/Т/ 2012/551	20145
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2012/562	20143
Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1315	19982
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/532	20147
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/533	20148
Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2009/41	20151
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДАЖБА И ГРАДБА БИРО-БД ДОО, СКОПЈЕ	МК/Т/ 2008/1327	20158
Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2011/1262	19961
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1340	20046
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1341	20047
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1342	20048
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/979	20019
Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје	МК/Т/ 2009/1043	20075
Друштво за производство, услужни работи и трговија на големо и мало ЕГЗАКТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/833	20078
Друштво за трговија и услуги СИКЕР СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/1021	19854
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО	МК/Т/ 2012/583	20132
Друштво за туризам, трговија и услуги АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1305	19971
Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО Скопје	МК/Т/ 2010/1083	20099
ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1221	19952
ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје	МК/Т/ 2010/1425	20155
ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје	МК/Т/ 2010/1426	20156
ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје	МК/Т/ 2010/1428	20153
ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје	МК/Т/ 2010/1429	20154
Здравко Сарамандов	МК/Т/ 2011/1322	19985
Здружение на граѓани Локомотива - центар за нови иницијативи во уметноста и културата - Скопје	МК/Т/ 2008/1573	20108
Змејковски Борис	МК/Т/ 2011/1136	19862
Змејковски Борис	МК/Т/ 2011/1137	19863
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/734	20100
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/796	20094
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/797	20093
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/798	20092
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/799	20084
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/807	20091

Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/808	20085
Зоран Богатиновски	МК/Т/ 2012/896	20086
ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/959	20017
ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД	МК/Т/ 2011/1108	20022
ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2011/1369	20007
Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1131	20030
Кочишки Логин and Сладиновски Сашо	МК/Т/ 2011/136	20107
Линк Медиа Плус Дооел	МК/Т/ 2011/147	20077
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2011/1123	20026
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2011/1176	20038
Макпрогрес ДОО	МК/Т/ 2011/1212	20040
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2011/1383	20050
Макпрогрес ДОО	МК/Т/ 2012/542	20095
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1269	19963
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1270	19964
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1273	19965
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1274	19966
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1279	19967
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1299	19968
МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1300	19969
МОНТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1184	20039
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/729	20131
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/730	20130
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/731	20129
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/732	20128
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2011/733	20127
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1158	19865
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1082	19847
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1350	19993
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1351	19994
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1352	19995
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1353	19996
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1354	19997
Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1169	19866
Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство и трговија СУПЕР ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/510	20114
Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/585	20119
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1027	20133
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1028	20134
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1029	20135
Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1189	19926
Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1190	19927

ТТК БАНКА АД Скопје	МК/Т/ 2008/1741	20097
УАН БЕЈ Здружение на граѓани за ентертејнмент и ивент продукција Скопје	МК/Т/ 2010/1427	20157
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1083	19848
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1084	19849
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1085	19850
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/1086	19851
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/1087	19852
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/1119	19860
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/894	19762
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/898	19765
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/952	19846
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1356	19999
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/1201	19944
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/1202	19945
Фондација Метаморфозис	МК/Т/ 2011/1243	19955
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/ 2012/554	20117
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/ 2012/555	20115
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/ 2012/556	20116
ЦЕРМАТ ДОО	МК/Т/ 2012/557	20118

ПРОМЕНИ

(111) 3869

(732) British-American Tobacco (Germany)
GmbH
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg , DE

(111) 3425

(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD
912 Cayo Grande Court Thousand Oaks
California 91320, US

(111) 3426

(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD
912 Cayo Grande Court Thousand Oaks
California 91320, US

(111) 1632

(732) I.W.S. Nominee Company Limited
Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire LS29 8PB,
GB

(111) 1236

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 4297

(732) Merkur Spielothek GmbH & Co., KG
Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp, DE

(111) 3236

(732) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) **2491**

(732) **THE TIMBERLAND COMPANY**
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire
03885, US

(111) **6248**

(732) **Virgin Enterprises Limited**
The School House, 50 Brook Green London
W67RR, GB

(111) **4595**

(732) **BSN medical Limited**
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE, GB

(111) **5919**

(732) **NORGREN, INC.,**
5400 South Delaware, Littleton, Colorado
80120-1663, US

(111) **7143**

(732) **D&M Holdings Inc.**
3-1 Nisshincho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa, JP

(111) **9010**

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(111) **11546**

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corporation System of Puerto
Rico, Inc. c/o FGR Corporate Services, Inc. BBV

Tower 254 Munoz Rivera, 8th Floor San Juan,
Puerto Rico 00936-3507 , PR

(111) **11543**

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corporation System of Puerto
Rico, Inc. c/o FGR Corporate Services, Inc. BBV
Tower 254 Munoz Rivera, 8th Floor San Juan,
Puerto Rico 00936-3507 , PR

(111) **11734**

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corporation System of Puerto
Rico, Inc. c/o FGR Corporate Services, Inc. BBV
Tower 254 Munoz Rivera, 8th Floor San Juan,
Puerto Rico 00936-3507 , PR

(111) **12015**

(732) **Bunge Finland Oy**
(Business Identity Code 2266319-8) PL 400
21201 RAISIO, FI

(111) **12015**

(732) **Bunge Finland Oy**
(Business Identity Code 2266319-8) PL 400
21201 RAISIO, FI

(111) **12383**

(732) **ELKKA S.A.**
Vrisera, Gjrokaster, AL

(111) **12146**

(732) **YANMAR CO., LTD., A corporation duly**
organized and existing under the laws of Japan
1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, JP

ПРЕНОС

(111) **1232**

(732) **MSD CONSUMER CARE, INC.**

3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US



(111) 3207
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 4595
(732) BSN medical Limited
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE, GB

(111) 2896
(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US

(111) 2897
(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US

(111) 2900
(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US

(111) 2906
(732) Post Foods, LLC
800 market Street, St. Louis, Missouri 63101, US

(111) 2906
(732) Post Foods, LLC
800 market Street, St. Louis, Missouri 63101, US

(111) 6947
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 12414
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 12015
(732) Bunge Finland Oy
(Business Identity Code 2266319-8) PL 400
21201 RAISIO, FI

(111) 17351
(732) Aramex International LLC
Business Central Towers, A2302, Dubai Media
City (TECOM), Shiekh Zayed Road, PO Box
95946, AE

СПОЈУВАЊЕ

(111) 2554
(732) Conopco, Inc., a New York corporation
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliff, New
Jersey, US

(111) 2824
(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) 4557
(732) Diamond Foods, Inc.
1050 South Diamond Street Stockton, CA, US

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)

446

(186)

31/01/2022

542	20/07/2018
543	25/05/2019
544	01/06/2019
3869	20/04/2019
913	01/07/2021
915	10/08/2021
916	25/08/2021
917	25/08/2021
918	25/08/2021
919	25/08/2021
920	25/08/2021
921	25/08/2021
922	25/08/2021
923	25/08/2021
924	25/08/2021
925	25/08/2021
926	25/08/2021
927	25/08/2021
928	25/08/2021
929	25/08/2021
931	05/10/2021
932	05/10/2021
933	05/10/2021
934	05/10/2021
935	05/10/2021
960	28/01/2021
948	28/06/2021
964	15/05/2021
965	15/05/2021
968	30/10/2021
1885	05/06/2021
348	08/08/2021
1505	27/02/2021
1506	27/02/2021
4901	24/10/2020
3425	12/06/2020
3426	12/06/2020
4132	07/12/2020
1228	01/03/2019

1236	31/01/2017
4297	27/06/2019
2491	28/06/2019
4367	20/04/2019
4397	05/11/2021
3171	15/12/2019
1860	24/11/2019
2170	08/03/2020
5919	17/12/2020
2896	31/08/2020
2913	20/12/2019
8564	04/06/2018
8127	12/06/2018
8582	12/11/2018
10067	03/02/2020
10066	03/02/2020
10064	03/02/2020
9677	18/05/2020
10236	15/12/2020
10237	15/12/2020
10370	16/02/2021
13448	20/02/2021
11056	07/06/2021
11057	07/06/2021
14536	11/06/2021
10880	10/10/2021
10894	10/10/2021
11091	02/11/2021